

Nade Proeva

# Savremeni makedonski mit kao odgovor na nacionalne mitove suseda: albanski panilirizam, bugarski pantraktizam i grčki panhelenizam<sup>1</sup>

**UDK 341:323.1(497.17)"199"**

**PROEVA Nade**, dr, redna profesorica, Filozofska fakulteta, Univerza Sv. Ciril in Metod, MK–1000 Skopje, Bul. K. Misirkov bb, nproeva@gmail.com

**Nastanek modernega makedonskega mita kot odgovor na nacionalne mite sosednjih držav (albanskega panilirizma, grškega panhellenizma in bolgarskega pantracizma)**

**Zgodovinski časopis**, Ljubljana 64/2010 (141), št. 1-2, str. 176–219, cit. 149

1.01 izvirni znanstveni članek: jezik Sr. (En., Sn., En.)

**Ključne besede:** Makedonija, grški panhellenizem, nacionalni mit, arheologija

Razglasitev makedonske neodvisnosti leta 1991 je povzročila goreče zanikanje makedonskega imena, jezika, nacionalnosti in dela njenega ozemlja. Posledica je bilo dokaj vulgarno spolitiziranje teh vprašanj. Novinarji, politiki, intelektualci in celo nekateri raziskovalci, zlasti arheologi, so tako izoblikovali nov nacionalni mit, ki naj bi obranil ime makedonske nacije.

Avtorski izvleček

**UDC 341:323.1(497.17)"199"**

**PROEVA Nade**, PhD in ancient History, full Professor, Faculty of Philosophy, University Sts. Cyril and Methodius, MK–1000 Skopje, Bul. K. Misirkov bb, nproeva@gmail.com

**Modern Macedonian myth as a response to the national myths of the neighbors (Albanian panillyrism, Greek panhellenism and Bulgarian panthracism)**

**Zgodovinski časopis (Historical Review)**, Ljubljana 64/2010 (141), No. 1-2, pp. 176–219, 149 notes

Language: Sr. (En., Sn., En.)

**Key words:** Macedonia, greek panhellenism, national myth, archeology

The proclamation of the sovereignty of Macedonia in 1991 provoked »ardent« denying of its name, language, nation or a part of the territory. Therefore these issues were politicized in a rather vulgar manner. The journalists, politicians, intellectuals and even certain researchers, first of all archeologists, started to create new national myth allegedly aimed to defend the name of the nation.

Author's Abstract

---

<sup>1</sup> Predavanje održano 20 maja 2009 na Filozofskom fakultetu u Ljubljani.

Istorija i arheologija<sup>2</sup> su dve naučne discipline koje su vrlo »drage« političarima jer su najpogodnije za postizanje određenih političkih i nacionalnih ciljeva, koji nemaju ništa zajedničko sa naukom – jer cilj istorijske nauke nije da podržava i da opravdava, a najmanje da »dokazuje« političke ciljeve, već da objektivno istražuje prošlost. Ti se ciljevi obično postižu građenjem nacionalnih mitova koji su tobož zasnovani na nauci, a u suštini se grade političkom manipulacijom, tako da se određene činjenice prikazuju vrlo pojednostavljeni, druge se osporavaju i odbacuju bez diskusije, a rezultati nauke se prečutkuju. Time se dobija pojednostavljena slika, izlazi se iz okvira nauke, a ulazi u njenu ideologizaciju. Najpoznatiji i najteži primer takve manipulacije su nemački nacionalsocijalisti, koji su napravili mit o predodređenosti Germana, po njima najstarijih Indoevropskih, u širenju svetske kulture. Kao naučni dokaz za to iskoristili su teoriju nemačkog lingviste i arheologa G. Kosine,<sup>3</sup> koji je izjednačio materijalnu kulturu na određenoj teritoriji sa savremenim narodom, i tvrdio da širenje kultura (*difuzionistička teorija*) van etničke teritorije dovodi do gubljenja kreativnosti; delio je narode na kulturno kreativne (Kulturvölker) i nekreativne (Naturvölker). Najočitiji primer nacionalkomunizma na Balkanu je albanski iz vremena E. Hodže.<sup>4</sup>

Analizom novih nacionalnih mitova bave se uglavnom sociolozi, politolozi, antropolozi, a u manjoj meri istoričari, jer ovi smatraju da je za realno sagledavanje istorijskih procesa potrebno ne samo da su procesi završeni, već da imaju i tzv. istorijsku distancu, te se stoga njihov pristup razlikuje od pristupa ostalih istraživača. Istoričari uglavnom negiraju korisnost nacionalnih mitova ukazujući na njihovu negativnu ulogu na odnose ne samo u društvu, već i među narodima, i idu dotele da ih smatraju sasvim suprotnim istorijskim činjenicama, bez obzira da li činjenice iskrivljene namerno ili zbog neznanja, i to su tzv. prosvetitelji. Ostali,

<sup>2</sup> O zloupotrebi arheologije za građenje nacionalnih mitova za Albaniju, vidi bel. 4; za Sloveniju, pregledan prikaz Horvat, Katja »Muzej kot vir mnogovrstnih glasov«, Arheo 24, Ljubljana 2007, str. 5–13.

<sup>3</sup> Die deutsche Vorgeschichte. Po mišljenju G. Kosine, među kulturno kreativnim narodima su bili stari Grci, tj. potomci Germana, koji su doseljavanjem na jug izgubili svoju rasnu čistoću i kreativnost.

<sup>4</sup> Vidi detaljan prikaz kod P. Cabanes – B. Cabanes, Passions albanaises, str. 24–29; 181–204.

a osobito politolozi, misle da su mitovi neophodni za ljudsku egzistenciju, da imaju pozitivnu ulogu za koheziju zajednice, i to su tzv. funkcionalisti.<sup>5</sup>

Potrebno je naglasiti da je vrlo važno da istraživači, a osobito istoričari, razlikuju ove nove, nacionalne mitove od istoriskih mitova nastalih tokom istorijskog procesa i u sasvim drugaćim konstelacijama. Najstariji mitovi su odraz težnje ljudi da se u prvobitni haos uvede red (tako su nastali kosmogonski i teogonski mitovi), kako bi nekako shvatili i razumeli neobjašnjive prirodne fenomene ili objasnili neko stanje, kao i njihove želje da shvate ko su, otkada su i odakle su, tj. da bi čovek shvatio sebe i opredelio svoje mesto u svetu u kome živi. Ispredajući priče ljudi su vrlo rano shvatili »korist« mitova za slavljenje svojih predaka kojima su često pripisivali božansko poreklo, ili pak za dokazivanje nekog prava, najčešće na određenu teritoriju. Zato je tumačenje, od tzv. prosvetitelja, ovih »pravih« istorijskih mitova kao istorijske neistine, nepotrebno i pogrešno.<sup>6</sup> Danas istoričari vrlo dobro znaju koliko vredi i koliko podataka sadrži sačuvana usmena tradicija, to je tzv. istorijsko pamćenje, koja se tokom vremena prepričavanjem pretvorila u mit, prvenstveno zbog toga što su mnogi detalji vremenom bili zaboravljeni i/ili iskrivljeni. Za ilustraciju prvoga dovoljan je samo jedan, ali vrlo indikativan primer iz najranije antike. To je mit o kritskom biku koji pustoši Maratonsko polje u Atici. Bik simbolizira kritsku zajednicu koja je uspostavila talasokratiju u Egejskom basenu, odnosno kritske brodove koji dolaze po otkup ili danak. Ovaj primer pokazuje da se radi o mitskoj naraciji jednog stanja, i da ovaj mit nije ni fabrikacija ni neistina, već sasvim tačan prikaz jednog prošlog, nama veoma dalekog stanja, koje zahvaljujući novim izvorima danas možemo razumeti. U prvom redu to su arheološki izvori: freska na Teri sa prikazom pomorske bitke, arhive na ostrvima Tera i Samotrade, kao i indirektni podaci sa glinenih pločica ispisanih linearom »B«, što pokazuje da je i Tukididov podatak o minojskoj talasokratiji tačan.<sup>7</sup>

Nažalost, vrlo često nismo u stanju da utvrdimo kada, i u kojim okolnostima je sazdan, i kojeg je događaja odraz neki mit, ali više je nego sigurno da svaki mit sadrži maleno zrno istorijske istine, odnosno da je nastao iz potrebe ljudi/zajednice da se zapamti i objasni neko stanje ili da se dâ oduška kolektivnom osećanju nepravde, tuge i sl. U najmanju ruku, možemo shvatiti motiv koji je doveo do stvaranje određenog mita (jer i motiv je jedna vrsta činjenice), a dobro znamo da je to, za razumevanje i tumačenje istorijskih događaja i procesa, i te kako važno. Takođe treba priznati da stari istoriski mitovi, koji se odnose na prošlost jednog naroda mogu biti korisni za očuvanje jedne zajednice, (pr. Jevreja – mit o izabranom narodu) odnosno za borbu protiv asimilacije od strane neke druge (pr. Makedonaca, Kurda, Baskijaca i dr.), naroda koji su uspeli da sačuvaju svoj identitet bez sopstvene države. Ulogu državnih institucija koje pomažu očuvanju i jačanju

<sup>5</sup> O podeli istraživača (istoričara, antropologa, sociologa, politologa) na prosvetitelje i na tzv. Funkcionaliste, vidi P. Kolsto, »Procjena uloge historijskih mitova u modernim društvima«, in Historijski mitovi na Balkanu, Sarajevo, 2003, str. 11.

<sup>6</sup> To je bilo jako izraženo u XIX veku, kada se istorija konstituirala kao nauka i kada je preovladavao pozitivistički pristup, tako da se pojavio tzv. hiperkritički pravac, kojim se potpuno negirala istoričnost starih mitova.

<sup>7</sup> Thuk. I, 4.

koherentnosti etničke zajednice ovde su preuzeli mitovi (Jevreji – mit o izabranom narodu, Makedonci – mit o Aleksandru Makedonskom).<sup>8</sup>

Znači, kada mit nije sazdan svesno i sa određenim ciljem,<sup>9</sup> već je nastao spontano, tada mu istoričar daje vrednost istorijskog dokumenta. To ne znači da se kasnije istoriski mit ne može politički zloupotrebiti od idućih pokoljenja, i da nije bilo zloupotrebe starih mitova, koji su u doba nacionalizma bili korišćeni za slavljenje nacija i država koje su se rađale. Najbolji primer za to je ideologija moderne grčke države, koja je prisvojila i zloupotrebila istorijske mitove od najdublje starine, negirajući sve kasnije, poznate i vrlo dobro dokumentovane migracije i lagane infiltracije na njezinom tlu,<sup>10</sup> kao na pr. slovensku migraciju,<sup>11</sup> i infiltraciju albanskih nomada-stočara, koji su se od XIV/XV veka preko Epira i Tesalije spuštali na jug, sve do Peloponeza),<sup>12</sup> kako bi pomogla stvaranje savremene grčke nacije, i izgradila državu na teritoriji mnogo široj od etničke teritorije antičke Grčke. To se lepo vidi iz dokumenata tadašnje grčke države, u kojima se oblasti Makedonija i Trakija, pripojene 1913 god. nazivaju »Nove zemlje«.<sup>13</sup> Ovo je najbolji primer za tvrdnju sociologa Dž. Armstronga da etničke granice odražavaju stavove grupa, a da se često ne poklapaju sa geografskim celinama.<sup>14</sup> Da bi se postigla kontrola željene teritorije, nacionalni ideoazi ispredaju mit o prvobitnosti (Heleni pre Slovena) i mit o starosti. A s obzirom da, tokom prošlosti, granice nisu bile iste, *mitomani* uzimaju najšire granice, i to je korak do iredentizma od strane etničkih grupa anektiranih teritorija. Preslikavanjem prošlosti u sadašnjost, i obrnuto, sadašnjosti u prošlost – što je sasvim nenaučno, čak i naivno – političke aspiracije se pravduju istorijskim »argumentima«. Obično se prvo napravi odgovarajući zaključak za ideju koja se želi

<sup>8</sup> Tako na primer, mitologija vezana za Aleksandra Makedonskog iskazana je u narodnim pesmama i pričama (Цар Александар Македонски и сестра му Ангелина; Стани стани Александре Македонски; За цар Александар Велики; Мајка Македонија ги советува своите деца да востанат против тиранијата на Турците) kao i u pesmi Самовила македонска (1878) od просветитеља G. Pulevskog (preštampана од K. Šapkareva у часопису Марица, V/377, Plovdiv, 13. IV. 1882, str. 4–5, i od P. Draganova, Македонско -Славянскій Сбрнікъ, I, 1894, str. 231–234) koji opeva junashtvo Aleksandra Makedonskog i poziva makedonski narod na borbu protiv Turaka.

<sup>9</sup> Takav jedan primer je svesno menjanje slike, tokom I svetskog rata, o engleskim saveznicima Srbima, koji su, umesto kao surovi pravoslavni banditi, počeli biti prikazivani kao branitelji hrišćanstva i Evrope, cf. R. G. D. Laffan, The Serbs, str. 3 sqq. U ovom slučaju imamo mit i anti-mit.

<sup>10</sup> P. Lemerle, Invasions et migrations dans le Balkans de l'époque romaine jusq'au VIII siècle, Revue Historique, 1954, p. 265. sqq; B. Ferjančić, Invasions et installations des Slaves dans les Balkans, in Villes et peuplement dans l'Illyricum protobyzantin, Rome, 1984, pp. 84–108.

<sup>11</sup> Skoro na svim lokalitetima Balkana u VI veku n.e. iskopavanjima je utvrđen sloj unistavanja (sloj gareži) datiran u VI veku i konstatiran prestanak kovanja novca, jer nema više subjekata koji su ga doatile kovali, itd.

<sup>12</sup> F. Pouqueville, Histoire de la régénération de la Grèce, I–IV.

<sup>13</sup> Jedan od njih je dokument o grčko-turskom mirovnom ugovoru, Atina 1 (14 novembar 1913 protokol br. 3, član 3 (nove anektirane teritorije), in Balkanski ugovorni odnosi, t. I, str. 400; Taj naziv koristi i prof. antropologije na Wellessley College A. N. Karakasidou, Fields of Wheat, gl. 6 i makedonski prevod Полина јито, гл. 6, vidi i kratak prikaz И. Катаџиев, Положбата на Македонците, in Историја на македонскиот народ, стр. 227–231.

<sup>14</sup> cf. J. A. Armstrong, Nations, str. 8–9.

dokazati, a tek onda se traže argumenti i dokazi kako bi se to opravdalo. Znači, za razliku od antičkih mitova, savremeni mitovi su nacionalni mitovi i sasvim ispravno se mogu nazvati lažnim mitovima, jer u eri opšte pismenosti i globalizacije, ne samo da nema potrebe za tim, već oni imaju negativan uticaj.

Novi, nacionalni mitovi, nasuprot istorijskim mitova koji su nastali u prošlosti, javili su se u XVIII veku, u vreme sekularizma, sumnje u Boga i dotadašnje tradicionalne vrednosti. Tada se javio i nacionalizam kao ideološki pokret, naročito posle rusko-turskog rata.<sup>15</sup>

Poznato je da se etničke grupe formiraju pre svega zbog zajedničkih interesa,<sup>16</sup> a tek posle se prave i nadovezuju mitovi kojima se želi potvrditi starost naroda (mi smo najstariji) i njegova autohtonost (starosedeoci naspram došljaka), u cilju učvršćivanja njihovog identiteta. Svi ovi mitovi polaze od pogrešnog principa da, bez obzira na faktičko stanje, prvodošli treba da vlada teritorijom – princip primordijalnosti ili tzv. istorijsko pravo na teritoriju. Mitovi treba da jačaju solidarnost zajednice, zato su orijentirani prema intra-, i nisu za trans-komunikaciju – što vodi do zatvaranja u sopstvene granice i potenciranje razlika sa drugima. »Otkriva« se i obeležava prvo bitna teritorija zajednice, koja je čista i sveta, to je vreme tzv. Zlatnog doba. Zatim se ova prvo bitna teritorija poistovećuje sa savremenim državnim granicama. Dobar primer za to opet je moderna grčka država: grčki ideolozi izjednačili su teritorije u antici gde je jezik komunikacije bio grčki (poznati kulturni fenomen *lingua franca*) da bi dokazali kontinuitet grčkog naroda na tim teritorijama, što se odražava u odnosima sa susedima kao što su Turska i Makedonija. U odnosu na Tursku to su pretenzije na sadašnju tursku obalu Mediterana, a u odnosu na Makedoniju – dokazivanje prava na anektirani deo.

Sa Makedonijom to se radi uključivanjem<sup>17</sup> u tokove starogrčke istorije, istorije antičke Makedonije čije je monarhiski uređenje za Helene, koji su od VIII veka st.e. živeli u državama polisnog tipa (*polis=grad-država*), bilo beleg najvećeg barbarstva. Ali za razliku od antičkog vremena, sada ti barbari<sup>18</sup> nisu više barbari, već najveći Heleni. I da ironija bude veća, Grci počinju sebe da nazivaju Makedoncima,<sup>19</sup> kako bi dokazali da je ovo, do juče zabranjeno ime, grčko! Prika-

<sup>15</sup> O ulozi mitova za nacionalni identitet vidi G. Schöpflin, Nations Identity Power, str. 79–88 gde daje taksinomiju mitova; etničke/nacionalne mitove deli na dve grupe: genealoške i kulturno-ideološke mitove deli A. D. Smith, Myths and Memories, str. 57–95.

<sup>16</sup> M. Hechter, Principles.

<sup>17</sup> Nacionalisti kažu prisvajanjem! Jasno je da se ne može prisvajati nešto što više ne postoji, te se tako istorija može tumačiti – tendenciozno ili pogrešno, a ne i prisvajati!

<sup>18</sup> Demosth., Phil. III.31: ἀλλ' οὐχ ὑπὲρ Φιλίππου καὶ ὃν ἐκεῖνος πράττει νῦν, οὐχ οὕτως ἔχουσιν, οὐ μόνον οὐχ Ἐλληνος ὄντος οὐδὲ προσήκοντος οὐδὲν τοῖς Ἐλλήσιν, ἀλλ' οὐδὲ βαρβάρου ἐντεῦθεν ὅθεν καλὸν εἰπεῖν, ἀλλ' ὀλέθρου Μακεδόνος, ὅθεν οὐδὲ ἀνδράτοδον σπουδαῖον οὐδὲν ἔν πρότερον πρίασθαι ».... ne samo da [Filip] nije Helen, ni sličan Helenima, već barbarin, iz mesta za koje se ne može ništa dobro reći, već i kuga makedonska, odakle [iz zemlje] čovek nije mogao ni pristojnog roba kupiti.

<sup>19</sup> Tako je 9. maja ov. god. u Solunu (Tesaloniki) grčki premijer Kostas Karamanlis, pred članovima centralnog komiteta svoje partije izjavio: »Mi gordi Makedonci ...« vidi Утрински Весник, X/2982 od 11. V. 2009, str. 4. Posle ovakve izjave postavlja se pitanje šta su današnji Grci? I ako su Makedonci, zašto nisu svoju državu nazvali Makedonijom?

zivanjem kulturnih dostignuća i artefakta nađenih u delu teritorije koji je 1913 god. pripao Grčkoj, kao deo grčke kulture dokazuje se pravo »vlasništva« na teritoriju Makedonije, to je tzv. istorijska država. Ide se dotele da se tvrdi da na teritoriji R. Makedonije nema spomenika iz antičkog perioda! Kao odgovor tome, makedonski političari su 2005 god. doneli odluku da se izlože originali antičkih spomenika ispred zgrade Vlade, navodno samo tokom dva meseca dok se ne izrade kopije, a što do danas nije urađeno.<sup>20</sup> (sl.1)



*Slika 1: Antički originali ispred zgrade makedonske vlade.*

Novi nacionalni mitovi na Balkanu, osim grčkog romantizma (*panhelenska teorija*), su *albanski nacionalkomunizam* iz vremena E. Hodže (koji koristi staru *panilirsku tezu* ali sada suženu na Balkan, tzv. *balkanski panilirizam*), *bugarski pantrakizam*, i u najnovije vreme, kao reakcija na negiranje makedonskog identiteta i državnosti, *makedonski makedonizam*.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> O ovom postupku u javnosti se vodila diskusija o estetskim kriterijima, a jedina reakcija o kriterijima zaštite ovih spomenika bila je H. Проева, »Скулптурите пред владата«, Утрински весник, VIII/2344, od 27. III. 2007, стр. 15.

<sup>21</sup> Ovdje izostavljam nacionalne mitove Srba, jer oni nemaju uticaj na stvaranje novog makedonskog nacionalnog mita. Naime, Srbija je 1996. god. priznala ne samo državu i narod već i kontinuitet makedonske države od 1944. god., iako se s vremenom na vreme čuju disonantni tonovi od pojedinih srpskih političara. Izuzetak je Srpska Pravoslavna Crkva, koja ne priznaje makedonsku crkvu, ali iza toga u suštini stoji grčka Patrijaršija, i grčki nacionalizam. O srpskom mitu, vidi Kaser K. – Halpern J., »Historical Myth and the Invention of Political Folklore in contemporary Serbia«, Newsletter for the east European Anthropology group, vol 16. no 1, spring 1998; P. Novaković, Use of past, ancestors and historical myths in the Yugoslav wars in

## Albanski panilirizam i nacional komunizam

Albanski nacionalisti su za građenje svog nacionalnog mita, iskoristili panilirsku tezu, tzv. panilirizam, koju su formulirali lingvisti u drugoj polovini XIX veka.<sup>22</sup> Oni su prvo lansirali ovu tezu, a tek posle tražili dokaze u drugim izvorima, pa su »pronašli« tzv. *Urnenfelder* kulturu, kulturu polja sa urnama, koja je bila raširena u srednjoj Evropi. To im je poslužilo kao dokaz da je cela Evropa sve do Baltika bila naseljena Ilirima, koji su po njima, odatle došli na Balkan. Teorija je u to vreme bila prihvatljiva jer je Balkan, osim najjužnijeg dela, u arheološkom pogledu bio sasvim slabo istražen, takoreći *terra incognita*. Međutim, iskopavanja posle II. svetskog rata pokazala su da takve kulture nema ne samo u najvećem delu Balkana, već ni u Albaniji i da se materijalna kultura i način sahranivanja (skeleti pod tumulima) razlikuju, tako da je panilirska teza danas odbačena kako velika zabluda. Jedino je se nisu bili odrekli, ali ovaj put u izmenjenom vidu, albanski naučnici koji su formulisali novu teoriju, tzv. *balkanski panilirizam*, koji se odnosi samo na Balkan, a ne na celu Evropu. Ilirima se sada pripisuje teritorija od Epira na jugu, do Istre, Save i Dunava na severu, i do Nišave i Vardara na istoku.<sup>23</sup> Po ovoj teoriji, svuda gde ima tumula sa skeletnim grobovima radi se o Ilirima, iako je takav pogrebni običaj, pred kraj praistorije, karakterističan za mnoga evroazijska plemena. Tako na primer, tumula ima i u Heladi (Maraton kod Atine, itd.), što je za tvrde paniliriste dokaz da su Heleni bili Iliri, koji idu čak dotele da tvrde da se Iliri pominju i u Homerovim epovima!<sup>24</sup>

Ovim panilirskim mitom, odnosno pomoću teze da su Albanci direktni naslednici sveevropskih Ilira, koji su tobož sačuvali svoj identitet od antike i ostali netaknuti svim migracijama, »dokazuje« se starost i autohtonost Albanaca preko povezivanja sa Ilirima. Pri tome se zaboravlja da nema kontinuiteta u imenu: ti netaknuti Iliri danas se nazivaju Albanci! Opšti etnonim Iliri nestaje u kasnoj antiči – umesto njega, na natpisima se sreću imena pojedinih ilirskih plemena. Ilirski etnikon u izvorima je zadnji put posvedočen u drugoj polovini III veka n. e., a imena Arvaniti i Albanci, koja svakako nisu ista, prvi put se javljaju tek u XI/XII veku, što je hijatus od najmanje osam vekova. U XIII veku je posvedočena kneževina Albanija, a tek od XV veka imamo pisani trag albanskog jezika. Pri tome se tvrdi da postoji jezički kontinuitet između ilirskog i albanskoga jezika, a to se ne može

---

1990s, Archaeology and the Changing Identity in the Former Yugoslavia, Portolano Adriatico, III/3, 2007, str. 57–58.

<sup>22</sup> Dobar prikaz panilirske teorije sa literaturom daje A. Benac, »Prediliri, Protoiliri i Prailiri –Vorillyrier, Protoillyrier und Urillyrier, in Simpozijum o teritorijalnom i hronološkom razgraničenju Ilira u praistorijsko doba, pos. Izd. CBI, I/IV Sarajevo 1964, str. 59–94.

<sup>23</sup> O granicama na osnovu jezičkih ostataka vidi R. Katičić, »Suvremena istraživanja o jeziku starosjedilaca ilirskih provincija – Die neuesten Forschungen über die einheimische Sprachschicht in illyrischen Provinzen«, in Simpozijum o teritorijalnom i hronološkom razgraničenju Ilira u praistorijsko doba, CBI, I/IV Sarajevo 1964, str. 9–58.

<sup>24</sup> E. Sedaj, »Les tribus illyriennes dans les chansons homériques«, Studia Albanica, I, 1986, str. 157–172. Radi se o sholiji jednog stiha Homerove Ilijade.

dokazati, jer su od ilirskog jezika sačuvane samo tri glose!<sup>25</sup> Primera radi: od makedonskog jezika imamo oko 200 glosa, pa ipak ne možemo da utvrdimo dali je bio dijalekt grčkog jezika, ili poseban jezik. U XIX veku su pravljene razne etimologije i rekonstrukcije ilirskog jezika, pomoću albanskog, vrlo često od sasvim nekompetentnih lica, kako što je na primer bio austrijski zamenik-konzula u Janini, J. G. Hahn, koji usput rečeno, nije znao ni reč albanskog, ali to nije smetnja da se njegovi zaključci uzimaju kao merodavni! Da nema kontinuiteta između Ilira i Albanaca pokazuju vizantijski izvori – jedan od njih je žitije Samoilovog zeta, Sv. Jovana Vladimira (X/XI vek), gde se dva puta istovremeno pominju Ilirik, Albanija i Dalmacija, i mnogi drugi primjeri.<sup>26</sup>

U drugoj polovini XX veka, na ovu panilirsku teoriju iz XIX veka, se nadovezao nacional-komunistički mit. Ne mogavši iskoreniti arhaične običaje lokalnih gorštaka, albanski marksisti-lenjinisti su ih vešto iskoristili za stvaranje nacional-komunizma, tj. mita o nacionalnom geniju i identitetu koji je tobož trajao od najstarijih, ilirskih vremena do danas, čime su prihvatili panilirsku teoriju. U tom cilju albanske vlasti su štedro finansirane istoriju, lingvistiku, a najviše arheologiju koja je tražila i nalazila korene u dubokoj prošlosti. Naučnici su se stavili u službu vlasti i napravili idealizirana i vrlo često fantastična tumačenja o najstarijoj istoriji »naroda«. Išlo se dotle da se čak tvrdilo da su autohtoni stanovnici današnje Albanije bili Pelazgi, drugim rečima proto-Iliri, a to znači da su Iliri, a time i Albanci najstariji narod na Balkanu!<sup>27</sup>

Naravno da je bilo prelivanja ove slike o Albancima u Makedoniju, naročito posle raspada SFR Jugoslavije. Takvo poimanje Albanaca se preslikava pre svega na najzapadniji deo Makedonije uz granicu sa Albanijom i Kosovom, gde su Albanci tokom vremena postali većinsko stanovništvo. Taj proces je započeo od kraja XVII veka najpre doseljavanjem iz Albanije posle Karpošovog ustanka (1689 god.) i povlačenja makedonskog življa na sever sa austrijskom vojskom; zatim islamizacijom Makedonaca od strane turskih vlasti,<sup>28</sup> nesavesnom demografskom politikom u vreme SFRJ (Titovo kumstvo za svako osmo dete), kao i stalnom infiltracijom sa Kosova, proces što traje do današnjih dana.<sup>29</sup> I gde god Albanci žive danas, sve dotle treba biti albanska država. Tvrdi albanski ideolozi su 24 marta 1990 god. u tetovskom selu Šipkovica proklamirali političku autonomiju pod imenom Ilirida i tvrdili da su sproveli referendum; 1992 god., grupa albanskih aktivista u Strugi je proklamirala »*republiku Iliridu*« u okviru makedonske države, a 7. maja 2004 god. u selu Slatino, kod Tetova, osnovan je albanski nacionalni pokret »*Ili-*

<sup>25</sup> R. Katičić, Ancient Languages of the Balkans, p. 170/1. Štaviše, lingvisti ne mogu da utvrde kojoj lingvističkoj grupi, satem ili kentum, je pripadao ilirski jezik!

<sup>26</sup> X. Меловски, Мокополски зборник, стр. 176.

<sup>27</sup> Odličnu analizu ovog mita daju P. Cabanes – B. Cabanes, Passions albanaises, str. 24–29; 181–204.

<sup>28</sup> О овим процесима в. Д. Ѓоргиев, Македонија под османлиска власт, in Историја на македонскиот народ, стр. 139–145.

<sup>29</sup> Vidi popise stanovništva jugoslovenskog Zavoda za statistiku S. Milosavlevski – M. Tomovski, Albanians 1945–1995, gl. Demographics, p. 291–297; Д. Ѓоргиев, Населението во македонско-албанскиот.



Slika 2: Oskvernajljene crkve u s. Lešok i Matejče.

rida», za federalizaciju Makedonije, za šta se neki političari zalažu i danas,<sup>30</sup> što u pogodnom momentu treba da dovede do njenog raspada. Zatim, oružani sukob koji se 2001 godine sa Kosova prelio u Makedoniju, pri čemu je staradalo civilno stanovništvo,<sup>31</sup> a nisu bili pošteđeni ni verski objekti (kao na pr. crkve u s. Matejče, Lešok i dr.),(sl.2)<sup>32</sup> Sukob je od svetskih političara ocenjen kao terorizam,<sup>33</sup> tadašnji generalni sekretar NATO, gosp. Dž. Robertson nazvao ih je »divljačkim ubica-ma«, a njihovu nelegalnu organizaciju UÇK (Nacionalna Oslobođilačka Armija) terorističkom.<sup>34</sup> Ovaj sukob je od lokalnih albanskih političara bio iskorišćen za dobijanje prava »ugrožene« albanske manjine, koja od 1990 god. ima svoje nacionalne partije, poslanike u makedonskoj skupštini i ministre u makedonskoj vladu. Evropski političari su preko noći promenili stav o sukobu, jer su im Albanci bili potrebni za borbu protiv tadašnjeg diktatorskog i nedemokratskog srpskog režima i prisili makedonske političare na potpisivanje Ohridskog ugovora (parafiran 8. avgusta 2001 u Ohridu, a potписан 13. u Skopju), kojim se albanskog manjini

<sup>30</sup> Tako, novoizabrani gradonačelnik Gostivar (aprila 2009), Rifi Osmani u TV intervjuima je najavio formiranje nove albanske partije čiji će cilj biti ustavno priznavanje albanske manjine u Makedoniji kao konstitutivnog naroda države.

<sup>31</sup> Vidi izveštaje o kidnapiranim civilima i izvljavanju albanskih terorista nad radnicima ICMP.GR.32.1.doc kao i Američkog stejt departmana Country Reports on Human Rights Practices, <http://209.85.129.132/search?q=cache:UgcIL-Irto8J:www.state.gov/g/drl/rls/hrpt/2002/18379.htm+kidnapped+and+tortured+macedonians+mavrovo&cd=>

<sup>32</sup> Kao reakcija na to u Prilepu je bila potpaljena džamija.

<sup>33</sup> Cf. White book, Terrorism, str. 69–94, 109–153, 262–273, sl. 1–11 i sl. na str. 294.

<sup>34</sup> White book, Terrorism str. 159–174; vidi i analizu kanadskog ambasadora u Jugoslaviji 1990–1992, J. Bissett, »War on terrorism«, National Post, 13 November 2001, <http://www.globalsecurity.org/articles/BIS11A.html#lord+robertson%2Balbanian+terrorism+in+macedonia&cd=2&hl=de&ct=clnk&gl=de>: In March, Lord Robertson, the Secretary-General of NATO, condemned the KLA terror campaign and described them as »murderous thugs«.

daju prava kakva nema nijedna manjina na svetu – da ne govorimo o Balkanu, a još manje o makedonskoj manjini u Albaniji.

Albanski političari su do juče sistematski koristili ime Slavo-Makedonci,<sup>35</sup> izmišljeno od strane našeg južnog suseda za negiranje makedonskog identiteta i države.<sup>36</sup> Naime, imena naroda, kao i ljudi, služe za njihovu identifikaciju, a ne za »objašnjenje« etnogenetskih procesa preko korišćenja kompozitnih imena! Tako na primer, ne koristi se, niti se ikad koristilo ime Slavo-Bugari, da bi se kazalo da u etnogenezi savremenih Bugara osim slovenske komponente postoji i jedan neslovenski elemenat – bugarski, koji je, iako je bio malobrojniji, dao ime narodu jer je bio vladajući. Da je ovakvo označavanje izmišljeno, fantomsko, te prema tome nemoguće, dovoljno je reći da se nijedan drugi narod ni na Balkanu a ni u Evropi nije obeležavao i ne obeležava se kompozitnim imenom. Tako na primer, ne postoje imena kao Slavo-Rusi, Slavo-Srbi, Slavo-Poljaci, Slavo-Hrvati, itd, nema ni Franko-Gala, Austro-Germana, Italo-Germana, Arabo-Španaca, ili pak Grko-Romeja. Korišćenjem imena »Slavo-Makedonci« za današnje Makedonce, makedonski političari albanskog porekla sistematski negiraju prirodno i ustavno ime naroda i države u kojoj žive (za čiji ustav, 17. aprila 1991 god., albanski parlamentarci nisu glasali), države od koje traže samo prava i prava i prava ... A obaveze prema državi – šta li to beše? Tako u vreme izborne kampanje 2002, u udarnom dnevniku državne televizije, gosp. A. Džaferi, osnivač i lider albanske partije DPA, objašnjavao je Makedoncima zašto su Slavomakedonci: jer su u Makedoniju došli u VI veku sa teritorije iza Karpata, te stoga nemaju nikakve veze sa antičkim Makedoncima, a prema tome ni pravo na ime Makedonija, i da to ime u suštini pripada Albancima, koji su, po njemu direktni naslednici Ilira! Pravo Albanaca na ime »Makedonija« gospodin Džaferi izvlači ni manje ni više već direktno od Aleksandra Makedonskog – a da se pritom ne pita zašto slavnog kralja nisu zvali Aleksandar Ilirski, tj. Albanski! Naime, po najnovijem »naučnom« otkriću ovog albanskog političara iz Makedonije, Aleksandar Makedonski je bio Ilir, jer mu je majka bila Epirka – a po panilirskoj teoriji, Epirci su naravno Iliri. Istu priču (o albanskom poreklu Aleksandra), danas nam priča i Ali Ahmeti, lider albanske partije DUI i aktualni koalicioni partner u Vladi.<sup>37</sup> Naime, imenom Slavo-Makedonci sugerira se da makedonski narod nije autohton na svojoj teritoriji, a istovremeno, stalno i svim sredstvima (čak i u stampi na makedonskom jeziku,<sup>38</sup> a da ne govorimo o publikacijama na albanskom) propagira se otrcana i odavno odbačena teorija da su Albanci bili direktni naslednici Ilira; ide se dotle da se i antički Makedonci proglašavaju Ilirima, čime se direktno poseže za celom Makedonijom: ako su antički

<sup>35</sup> Н. Проева, „Славомакедонци, фантомска именка“, Вест, бр. 265, од 26/27. V. 2001, стр. 10.

<sup>36</sup> Н. Проева, „Името Македонија“, Република, од 7/8. I. 1992, стр. 17 и Република, од 9. I. 1992, стр. 17. Ead., »Александар Македонски би се смеел«, ПУЛС бр. 80, од 30.VII.1992, стр. 17–19.

<sup>37</sup> Vidi intervju: А. Ахмети, Александар Македонски, Сега, бр. 3, од 14. 5. 2009, стр. 18–22.

<sup>38</sup> Н. Проева, Игнорирање, Македонско време V/48, октомври 1998, стр. 19, i englesko izdanje Neglecting , The Macedonian Times, V/48, October 1998, pp. 19.

Makedonci bili Iliri, onda bi cela Makedonija bila albanska zemlja, a ne samo njezin najzapadniji deo. U tom slučaju, vrlo lako može makedonska država, koja je tobož nekakva komunistička tvorevina (čija li samo tvorevina beše albanska država 1912



*Slika 3: Karta velike Albanije.*

god.)<sup>39</sup> da se podeli između suseda, pri čemu bi zapadni deo pripao albanskoj manjini, a odatle do stvaranja Velike Albanije ima samo jedan jedini korak. (sl. 3) Ako nema makedonske nacije, onda ne može biti ni makedonske države, jer sve su države u Evropi nacionalne, uključujući i albansku!

Albanska političarka Miruše Hodža, prof. albanologije na Filološkom fakultetu u Skopju, jedina žena kandidat za predsednika Makedonije, ove 2009 god., tokom jednog televizijskog predstavljanja predsedničkih kandidata držala je »predavanje« o neospornom albanskom identitetu koji izvire od Ilira i savetovala je Makedonce da raščiste sa svojim identitetom, koji maltene nema veze sa imenom države, jer zamislite – u njoj žive i manjine ! Usput rečeno, manjine žive u Makedoniji jer su jedino u njoj priznate; ostale balkanske zemlje – Albanija, Bugarska, Grčka itd., koje ne priznaju manjine,<sup>40</sup> po toj ideologiji su etnički kristalno čiste države. Ista ova političarka na mitinzima pred albanskim elektoratom predlagala je belgijski koncept za Makedoniju. Drugi albanski kandidat za predsednika države, gosp. Agron Budžaku, iz istih razloga zalaže se da kompromisno ime Makedonije bude multietničko, a ne kazuje nam kako bi glasilo, verovatno zbog toga što je takav predlog za državu u kojoj uživa sva prava, već iskazao gosp. Nevzat Halili, predsednik ilegalne republike Iliride i albanski ultranacionalist, 2002 god. uhapšen u Prištini od snaga KFOR zbog aktivnosti oko paravojne vojske Iliride, koji nam je smislio ime: *Makedonija-Ilirida*.<sup>41</sup>

Posle grčkog veta za prijem Makedonije u NATO, aprila 2008,<sup>42</sup> makedonski političari albanskog porekla i pojedini intelektualci počeli su da propagiraju tezu da Albanci ne mogu da čekaju da Makedonija uđe u NATO i EU zbog nerešenog problema sa Grčkom i da je pitanje dana kada će nam isporučiti zahtev sa rokom za njegovo brzo rešavanje, što je najblaže rečeno nepristojno prema državi u kojoj žive, a osim toga isporuka takvog zahteva bi značilo isporučiti zahtev sebi

<sup>39</sup> Ovde treba podsetiti da za razliku od albanske države, Makedonija nije bila sazdana od velikih sila, naprotiv, Makedonija je, njihovom politikom, osakaćena tj. podeljena između četiri, a po raspodu SFRJ na pet država, (Grčka – tzv. egejski deo, bugarska – tzv. pirinski deo, Srbija – tzv. vardarski deo i oblast Gora koja se sada nalazi u R. Kosovo, Albanija – deo Prespansko-Ohridskog regionala, i granični pojas sa Albanijom (oblсти Golo brdo i Gora ). Za odnos evropskih sila prema makedonskom pitanju vidi knjigu nemačkog ambasadora u R. Makedoniji napisanu na osnovu neobjavljenih dokumenata političkog arhiva nemačkog ministarstva za spoljne poslove: H. L Steppan, Die mazedonische Knoten, naročito gl. V i VI.

<sup>40</sup> Tako Grčka ne priznaje makedonsku, albansku, romsku i druge manjine, vec samo muslimansku grupu, isto i Bugarska, dok su u Albaniji priznati samo Makedonci u nekoliko etnički čistih sela na Prespanskom jezeru gde uopšte nema Albanaca. O položaju manjina u ovim zemljama vidi izveštaje Helsinskog Human Rights Watch: Denying Ethnic Identity; Destroying Ethnic identity, News from Helsinki Watch, kao i godišnje izveštaje Stejt departmента USA.

<sup>41</sup> Vidi Македонско сонце, XV/750, od 14. 11. 2008, str. 22–23: Редефинирање на Македонија.

<sup>42</sup> Vidi izveštaje i komentare novinskih agencija i eksperta : [http://209.85.129.132/search?q=cache:iVKmaMfohoEJ:www.novinite.com/view\\_news.php%3Fid%3D91875+greece+vetoed+Macedonia&cd=5&hl=de&ct=clnk&gl=de](http://209.85.129.132/search?q=cache:iVKmaMfohoEJ:www.novinite.com/view_news.php%3Fid%3D91875+greece+vetoed+Macedonia&cd=5&hl=de&ct=clnk&gl=de)  
<http://209.85.129.132/search?q=cache:t38op5scdzwJ:www.osservatoriobalcani.org/article/articleview/9365/1/216/+greece+vetoed+Macedonia&cd=21&hl=de&ct=clnk&gl=de>

samima – odnosno, da ne priznaju državu u kojoj žive i u kojoj, da opet ponovim, uživaju sva ljudska i kolektivna prava. Ovde bih htela da ukažem da za prijem u ove organizacije, osim grčkog protivljenja, postoji i druga prepreka – negativne ocene koje Makedonija dobija zbog nereda na izborima, koji se redovito dešavaju u mestima naseljenim Albancima, a koji su bili najveći na prevremenim izborima 2008 god.<sup>43</sup> odmah posle grčkog veta za prijem u NATO – pri čemu je Makedoniji isporučen još jedan, deveti, kriterij za prijem u ove organizacije.<sup>44</sup>

### Bugarski pantraktizam

Pantraktijska teza je skoro isto toliko stara kao i panilirska, ali je iskorišćena za građenje bugarskog nacionalnog mita tek od šezdesetih godina prošlog veka.<sup>45</sup> Njene implikacije za makedonski nacionalni mit tiču se uključivanja peonskih plemena u Tračane: ako su Peonci Tračani,<sup>46</sup> a Bugari njihovi direktni naslednici, onda oblasti istočno od Vardara naseljeni peonskim plemenima trebaju biti bugarske, ali to nije bitno uticalo na rađanje novog makedonskog mita. Posle pada komunističkog režima u Bugarskoj, kao i u svim postkomunističkim zemljama, rađa se novi nacionalni mit. Preispitivanjem identiteta Bugara i revizijom bugarske istorije bavi se fondacija Tangra, osnovana 1997. god.<sup>47</sup> Po njihovom tvrđenju, direktni preci Bugara su došli iz srednje Azije, doline Pamisa i Hindukuša, gde je bugarsko ime tobož zapisano u I milenijumu pre n.e.,<sup>48</sup> ali ni ovaj mit nema uticaja na rađanje novog makedonskog nacionalnog mita. Za makedonski nacionalni mit važno je negiranje zasebnosti makedonskog naroda i jezika, i njegovo uključivanje u bugarski identitet. To se brani činjenicom da se od vremena cara Samoila bugarsko ime primenjivalo i na Makedoniju, a da se pri tome ne traže i ne objašnjavaju razlozi za to.<sup>49</sup> Naime, posle svrgnuća bugarskog cara Borisa II od strane vizantijskog cara Jovana Cimiskog, car Samoil je za svoju državu sa centrom u Makedoniji, a ne u Bugarskoj kao dotle, usurpirao titulu i državno-pravnu tradiciju bugarske države. Ovim političkim, a ne etničkim imenom su se nazivale sve zemlje pod bugarskom vlašću od Jadranskog do Crnog Mora i od Save i Dunava na severu do Larise na jugu! Da ovo ime nije etničko, pokazuje činjenica da se jezik Kirila i Metodija

<sup>43</sup> Neredi su se desili 1 juna, 2008 na vanrednim parlamentarnim izborima, pri čemu je bilo više ranjenih i jedan ubijen. Vidi Утрински весник, од 02 juna 2008: Во Арачиново пукотници.

<sup>44</sup> Vidi izveštaj Evropskog komiteta o ispunjavanju uslova za prijem: Утрински весник, од 06 novembra 2008; kao i komentar u dnevniku TV A1, 05. 11. 2008: »Негативна оцена од ЕК за лошите избори«.

<sup>45</sup> Analizu razloga za to daje I. Iliev, The Proper Use, Ethnologia Balkanica, 2, 1998, str. 10–12.

<sup>46</sup> O peonskoj problematici vidi H. Проева, Студии, str. 103–108.

<sup>47</sup> <http://tangra-bg.org/bul/zafondaciata.htm>

<sup>48</sup> Prof. A. Fol (ed.), Българите/The Bulgarians; Й. Табов, Антична Българи®.

<sup>49</sup> Ruku na srce, ni makedonski istoričari se nisu potrudili da to objasne, što zbog konformizma, što zbog ubedenja da je to nepotrebno jer je samo po sebi jasno, te sam to uradila prilikom objavljivanja dela Delakulonša, vidi belešku niže.

ne naziva bugarskim, već slovenskim, a u vizantijskim hronikama Makedonija se dotada nazivala Sklavinija/Sklavicija. Naime, sve do XIX veka i do formiranja balkanskih država, nazivi Grk i Bugarin nisu imali ni etničko, ni političko značenje. Tako se naziv Bugarin koristio za sve Slovene u Otomanskoj Imperiji,<sup>50</sup> ali i kao sinonim za seljaka, jer su Sloveni živeli pretežno po selima, dok se imenom Grk, sve do početka XIX veka, označavao svaki pravoslavni hrišćanin. Ovo nije jedini primer korišćenja državnog imena za različite narode: srednjevekovna nemačka država, od X veka nazivala se imenom Rimskog Carstva, najistočniji delovi Balkana zvali su se Rumelija, južnoslovenski narodi u XVIII veku nazivali su se Iliri po prefekturi Ilirik itd.<sup>51</sup> Nasuprot tome, počevši od XVIII veka u izvorima se pravi razlika između Makedonije/Makedonaca i Bugarske/Bugara sve do pojave bugarske brige i »bratske pomoći« za oslobođenje Makedonije.<sup>52</sup> Najlepši primer za to je tzv. Kresnenski ustanak iz 1878 godine, ime dato u bugarskoj istoriografiji<sup>53</sup> po imenu lokaliteta, dok na sačuvanom olovnom pečatu jasno piše печать / началник / щаба (u krugu), a okolo: на македонското востане 1878, a u pravilima Makedonskog ustaničkog komiteta govori se o oslobođenju Makedonaca, makedonskom ustanku, makedonskoj vojsci,<sup>54</sup> što jasno pokazuje da ovaj ustanak, kao i kasnije »bugarske« ustanke dižu Makedonci, a ne Bugari! Ovde treba pomenuti i američke iseljeničke liste od početka prošlog veka, na kojima su se polupismeni stanovnici iz svih delova Makedonije izjašnjavali kao Makedonci,<sup>55</sup> što je još jedan, vrlo objektivan dokaz protiv tvrdnje da je makedonska nacija sazdana Titovim dekretom posle II svetskog rata, ili od strane Kominterne, koja je 1934 god.<sup>56</sup> samo prihvatile realnost postrojanja makedonske nacije.

<sup>50</sup> V. Friedman, *Macedonian Language and Nationalism*, *Balcanistica*, II, 1975, str. 84.

<sup>51</sup> О овоме види Н. Проева, in А. Делакулонш, *Лулката на македонската државност*, стр. 8–16.

<sup>52</sup> A to je posle formiranja TMRO, kasnije VMRO koja se zbog spoljnog mešanja podelila na više frakcija cf. K. Bitovski, "Makedonija vo devetnaesetot vek do Balkanskite vojni (1912 – 1913), in *Историја на македонскиот народ*, vol. III, deo IV-VII, str. 157- 410.

<sup>53</sup> U to vreme makedonski narod nije imao svoju državu i institucije, te prema tome ni svoje istoričare.

<sup>54</sup> Документи за борбата, том I, Скопје, 1981, стр. 245–261: Правила на македонскиот востанички комитет на Македонското (Кресненско) востание, 1978/79; vidi faksimil olovnog pečata, str. 708.

<sup>55</sup> Deo dokumenata koji se čuva u arhivi Ellis Island Museum, New York, USA, mogu se videti na stranici <http://www.ellisislandrecords.org.search/matc...> U oficijalnim dokumentima o prodaji zemljišta do II svetskog rata njihov jezik se naziva »makedonski lingvistički idiom« ili samo »makedonski« cf. D. Lithoxou, Dhio anekdhota dokumenta yia tin istoria ke ti sindhis tis slavomakedonikis meionotitas kata tin prometaksi periodho, Ejtos Orion, od 6. juna 1992, str. 36–42.

<sup>56</sup> Vidi komentar <http://macedoniadaily.blogspot.com/2008/03/earliest-macedonian-immigrant-in-us-in.html>

### Grčki panhelenizam

Panhelensko viđenje ljudske istorije tvrdi da je Grčka kolevka sveukupne evropske civilizacije: sve je grčki izum od feničanskog alfabeta do makedonske falange i vojnih pobeda njihovih najvećih neprijatelja Makedonaca, iako su antički Grci jasno izdvajali Makedonce od Helena. Prema ovom nacionalnom mitu, gde god ima helenskih tragova u bilo kom obliku – trgovina, kulturni uticaji i sl., sve je to grčka teritorija, bez obzira na stanovništvo koje tamo živi vekovima unazad. Eklatantan primer ovoga je enk lava Kalaša u Pakistanu, za koje postoji neosnovano mišljenje da potiču iz vremena Aleksandra Makedonskog. Grčka država je 2005 god. tamo izgradila grčki kulturni centar!<sup>57</sup> Makedonska reakcija na to bila je »naučna« ekspedicija (finansirana od strane makedonskog biznismena u Švajcarskoj V. Raleva, a bez ijednog istoričara i arheologa) kod Buruša u dolini Hunza u Pakistanu, čiji jezički izolat tvorci makedonskog nacionalnog mita povezuju sa makedonskim antičkim jezikom.<sup>58</sup> Reportaža o tome je reprizirana do besvesti na Makedonskoj televiziji. Prošle, 2008 god. počasni gosti R. Makedonije bili su kralj i kraljica Hunze, što je bilo propraćeno bučnom medijskom reklamom.<sup>59</sup>

Nacionalni mitovi se koriste i za opravdanje asimilacije koju vrši bogatija i jača zajednica. Da bi se to postiglo, koriste se zajednički elementi, razlike se ublažavaju i ide se dotle da se prošlost druge zajednice »prisvaja« kako bi se stvorio ili pojačao zajednički identitet.<sup>60</sup> Takav primer opet je grčka ideologija koja poraz Helena kod Heroneje (338 god. st.e.) od strane Makedonaca prikazuje kao stvaranje saveza za ujedinjenje Helena.<sup>61</sup> Međutim sklopljeni mir u svim helenskim izvorima pisanih od grčkih istoriografa, isključivo se naziva *koine eirene – zajednički mir*. Uslovi mira diktiranog od pobednika, i pored proglašene slobode i autonomije, jasno pokazuju da se radi o potčinjenosti kamufliranoj od veštog diplomata Filipa II: mešanje ne samo u unutrašnje stvari, već i u privatnu svojinu. Helenima je bilo zabranjeno menjanje njihovog uredenja, preraspodela zemljišta, otpisivanje dugova, oslobođanje robova, proterivanje političkih protivnika i konfiskacija njihovih imanja, vraćanje političkih begunaca, stavljanje u službu druge države, sklapanje saveza sa drugim državama, međusobne borbe, itd. Jedini ustupak pobednika je bio nenametanje poreza. Garancija za poštovanje ovih mirovnih uslova bile su četiri makedonske vojne baze postavljene na strateškim tačkama: Tebanska Kadmeja na severu,

<sup>57</sup> Македонско Сонце, br. 587, od 30. IX. 2005, str. 12.

<sup>58</sup> I. Čašule, Basic Burushaski Etymologies, LINCOM Etymological Studies, no 1; isto na makedonskom, И. Чашуле, Основни бурушаски етимологији; Id., Burushaski-Phrygian Lexical Correspondences in Ritual, Burial, Myth and Onomastics, Central Asiatic Journal, 48/1, 2004, 50–104.

<sup>59</sup> Retki su bili mediji koji su zatražili stručno mišljenje (to je uradila Televizija A2, 18. 7. 2008 u emisiji »TV Magazin«)

<sup>60</sup> A. Hastings, The construction of Nationhood, p. 107.

<sup>61</sup> Pokušaj da se 1972 postavi statua Aleksandra Makedonskog u Atini je kritikovan od grčkih arheologa i odbačen s obrazloženjem da su Makedonci bili porobljivači Helena, što je tačno, vidi The Guardian, 16 February 2009.

Korintska akropola na jugu, u Ambrakiji na istoku i u eubejskoj Halkidi na zapadu.<sup>62</sup>

Od formiranja savremene grčke države, deo negrčkog stanovništva (Albanci, Makedonci, Turci) bio je sukcesivno proterivan, nasilno ili pod maskom dobrovoljne razmene stanovništva.<sup>63</sup> Nova grčka država, od tadašnjeg Društva naroda, ugovorom iz Sevra 1920 god., bila je obvezana da manjinama garantira slobodno korišćenje materinjeg jezika. Pet godina kasnije, maja 1925 god., odštampani bukvare<sup>64</sup> za »Slav speaking minority«<sup>65</sup> na narodnom prilepsko-bitoljsko-lerinskom dijalektu, namerno štampan latinicom – pismom tuđim makedonskom jeziku – nikada nije bio pušten u upotrebu (zapaljen je u insceniranom napadu na voz kojim je trebalo da bude distribuiran), jer to bi značilo priznavanje makedonskog naroda.<sup>66</sup> Odmah su usledile reakcije i na pismo i na jezik Bukvara naročito sa bugarske strane u čemu su se zdušno angažovali tadašnji naučni autoriteti.<sup>67</sup> Drugi, preostali deo negrčkog

<sup>62</sup> Vidi sačuvani tekst, M. N. Tod, GHI, no. 177, IG II<sup>2</sup> 236, Sylloge<sup>3</sup> 260), analizu T. T. B. Ryder, Koine Eirene, str. 101–115, 150–162; П. Карлие, Демостен, стр. 208–221; Н. Проева, Историја на Ареадите, стр. 240–244.

<sup>63</sup> Konvencija o dobrovoljnoj razmeni stanovništva između Grčke i Bugarske, od 29. IX. 1919 potpisana u Neju od strane ministara spoljnih poslova Kalfov-Politis, (tzv. Nejski ugovor, dokument br. LoN: 41/39337 (19–27) R 1695) o razmeni grčke manjine iz Bugarske za »bugarsku« manjinu iz Grčke. Etnička slika u makedonskom, tzv. egejskom delu grčke države je radikalno promenjena posle Grčko-turskog rata (1919–1922), ugovorom iz Lozane 30. I. 1923 o obaveznoj razmeni muhamedanskog stanovništva iz Grčke sa hrišćanskim iz Turske, pri čemu su, osim Turaka, iseljeni i islamizirani Makedonci, a u Makedoniju naseljenji maloazijski grkofoni koji se do danas nazivaju madžiri = stranci, dok se Makedonci zovu endopi = domaći tj. starosedeoci ili endopi Makedones = domaći Makedonci. Odnos etničkih elemenata u grčkoj Makedoniji u 1912 lepo se vidi na Etnografskoj karti objavljenoj 1926 god. od strane Lige Naroda, pri čemu su Makedonci označeni kao »Bulgarians« = bugarizirani, a ne Bugari!

<sup>64</sup> Bukvar pod imenom Abecedar, pripremila je tročlana državna komisija (Papazachariou, Saiaktzis i Lazarou) po principima koje je ustanovio K. P. Misirkov što pokazuje da su bili bili upoznati sa njegovim radovima i da su znali makedonski jezik. Vidi Abecedar, en Athinai, 1925; fototipno izdanje Abecedar-Абецедар, јубилејно издање, 1925–1985, Skopje, sa dodatkom na engleskom jeziku, str. 3–21. Vidi i izjavu E. Venizelosa, od 11. X. 1930 god.: da će pitanje makedonske manjine biti uređeno i da će se on angažirati za otvaranje škole ako narod to zatraži. Opsirnije o ovom pitanju vidi B. Кушевски, За појавата на „Абецедарот“, Историја, XIX/2, 1983, стр. 179–188, B. Кушевски, Македонското прашање, стр. 117–170.

<sup>65</sup> Na ovo su reagirale kako bugarska tako i vlada Kraljevine SHS, koje su uz pomoć njihovih »naučnika« dokazivale da je slovenski živalj bugarski odnosno srpski, v. Л. Мојсов Околу прашањето на македонското национално малцинство во Грција стр. 268 sqq; zasilivši propagandu u pograničnim delovima v. В. Кушевски, Петициите на »српското малцинство«, од Егејска Македонија уплатени до Друштвото на народите и нивната судбина, Историја VI/2, 1970, стр. 130 sqq i pod plaštrom brige za svoju manjinu potpisivali ugovore o razmeni stanovništva.

<sup>66</sup> Ali da ironija istorije bude veća, politička partija makedonske manjine u R. Grčkoj, Vinožito / Ouranio toxo / Rainbow, članica evropske slobodne alijanse, novcem koji je dobila od grčke države kao kaznu odredenu od Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, štampala je novo, fototipsko izdanje Bukvara paralelno sa savremenim bukvarem kakav se danas koristi za učenje makedonskog jezika: Abecedar, Буквар, ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, Thessaloniki, 2006.

<sup>67</sup> Ј. Милетич, Нова латинска писменост за македонските българи подъл Гърция, Abecedar, Македонски прегледъ, София, 1925, str. 229; И. Д. Шишманов, Абецедарът, Българска мисълъ, I, 3, София, 1925, str. 302, v. i francusku verziju: L'Abécédaire à l'usage des minorités bulgares en Grèce, 1926.

stanovništva je asimiliran najgorim metodama:<sup>68</sup> počev od zabrane maternjeg jezika (plaćanje kazne za svaku izgovorenu makedonsku reč),<sup>69</sup> do pogričivanja imena ljudi i zamene slovenskih i turskih toponima<sup>70</sup> grčkim toponimima (zakon donesen 21. XI. 1926 god. i primenjen samo u grčkom delu Makedonije – to nije urađeno na Peloponezu, gde i danas ima slovenskih toponima), i sličnim metodama.<sup>71</sup> Mnoga naselja su bila nasumice prekrštena antičkim grčkim imenima, jer u vreme kada je ovaj zakon donet i primenjen, veći broj antičkih naselja još nije bio lokalizovan, a posle se pokazalo, na primer, da se antičko mesto nalazilo na suprotnoj obali reke Vardara od prekrštenog savremenog mesta.<sup>72</sup> Srećom, zakonom se ne može izbrisati istorija. Tako i danas veter koji duva dolinom Vardara Grci zovu *Vardariotis = Vardarec*, tj povardarski veter, po imenu reke Vardar, koju oni sada zovu antičkim imenom *Axios*. Ovaj proces je bio zaokružen građanskim ratom 1946–1949. god.<sup>73</sup> kada su grčki saveznici Britanci<sup>74</sup> bombardirali sela u egejskom delu Makedonije napalm bombama, upotrebljenim prvi put u savremenom ratovanju. To je izazvalo bežanje civilnog stanovništva, pri čemu je iz humanitarnih razloga organizirana evakuacija žena i dece (iseljeno je 28.000 dece), ugovorena od regularno izabrane grčke vlade i nepriznate privremene Demokratske Vlade, formirane od Komunističke

<sup>68</sup> A. N. Karakasidou, Fields of Wheat, i makedonski prevod Полиња жито, osobito gl. 4; Ead., Transformation of Identity, in V. Roudometof (ed), The Macedonian Question i makedonski prevod Makedonskoto prашање, str. 79–131.

<sup>69</sup> Grčka teroristička organizacija »Grčko-makedonska pesnica« iz Florine (Lerin) 27. I 1926 god. objavila je cirkular protiv upotrebe makedonskog jezika u javnosti sa naredenjem da se govori grčki jezik, cf. Документи за борбата, том I, стр. 57. Od brojnih svedočanstava o ovome vidi A. H. Kapakasidu, Полиња жито, str. 191 (rešenje br. 134 od 13. XII. 1936, za zabranu upotrebe svih idioma osim grčkog u opštini Asiros); kao i zakletvu seljaka iz s. Krpešina, gr. Atrapos, da neće govoriti slovenski idiom cf. Elliniki foni, 8 VIII 1959, Foni tis Kastorias, 4 X 1959.

<sup>70</sup> Vidi, L. Mojsov, Околу прашањето, стр. 247–256, rezime na francuskom, str. 337–358, vidi i dvojezichna izdanja sa starim i novim imenima T. Simovski, Atlas of the inhabited places; Id. T. Симовски, Населените места.

<sup>71</sup> O ovim metodama vidi L. M. Danforth, The Macedonian conflict, posebno gl. III; R. Van Boeschoten, Ethnicity and the Cultural Division. Isti metod nasilnog menjanja toponima i identiteta ljudi sproveden je sa turskom manjinom u Bugarskoj, cf. С. Николов, Сфаќања на етничитетот во бугарската политичка култура: неразбирања и искривоколчувања, in B. Рудометоф, Македонското прашање, Скопје, 2003, стр. 299–300, engleski original: The Macedonian Question.

<sup>72</sup> Grčke vlasti su se rukovodile identifikacijama predloženim od A. Delacoulonche, Berceau de la puissance macédonienne, i makedonski prevod H. Проева, Лулката на македонската државност.

<sup>73</sup> Dobar pikaz daje L. Пановска, Крајот на една илузија. О последicama ovog rata i posleratnim ljudskim sudbinama učesnika vidi zbornik eseja After the War was over; (ed. M. Mazower), prevod na makedonskom Откако војната заврши, cf. Introduction-Вовед, kao i s.v. Macedonia, civil war.

<sup>74</sup> H. Richter, British Intervention in Greece.

Partije Grčke (koja je jedina priznavala Makedonce),<sup>75</sup> što je najveća takva akcija posle II sv. rata, sprovedena od međunarodnog Crvenog krsta i polumeseca. Ovaj egzodus je bio početak kraja čišćenja makedonskog etničkog prostora, jer se nijedno evakuirano dete nije vratio na rodno ognjište.<sup>76</sup> Zakonom iz 1982 god. zabranjeno je vraćanje svima koji nisu rodom Grci, i do dana današnjega ta deca se zovu *Begalci* – izbeglice. Tako su Makedonci u svojoj zemlji postali manjina.<sup>77</sup> Ako se ovo zna, jasno je zašto se grčka država svim silama trudi da ozakoni učinjeno negiranjem makedonskog imena, a time i postojanje makedonske nacije uopšte. Zato joj smeta samostalna država sa imenom Makedonija<sup>78</sup> i zato grčki nacionalisti grčevito pokušavaju da dokažu da je ime Makedonija – inače strogo zabranjeno za upotrebu u grčkom delu Makedonije – grčko. Naime, grčki deo Makedonije i odgovarajuće državno Ministarstvo, zvanično se zvao *Voria Elada* (severna Grčka) sve do 1982 godine, kada je vraćeno etničko i geografsko ime i kada je počelo masovno korišćenje makedonskih simbola (jedan od njih je lik Aleksandra Makedonskog na grčkom kovanom novcu) i prekrštavanje objekata i institucija antičkim makedonskim imenima – Aleksandar, Makedonija i sl.

Ovakva politika Grčke je bila moguća i ostvarljiva jer su evropski istoričari, naročito nemački, u vreme romantizma povezali stare Grke sa Germanima, koje su proglašili za proto-Indoevropljane, a preko njih i sa zapadnim Evropljanima, pri čemu su ih idealizirali (pre svega u estetskom smislu) i stavili na pijedestal, tako da su od XIX veka Grci u fokusu; dotada je to bila Rimska država, čiji su duhovni naslednici zapadni Evropljani. Zbog ovog filhelenizma grčka država je postala, i do dana današnjeg ostala, evropska miljenica, kojoj se sve dozvoljava: negiranje manjina, kršenje pravila međunarodnih organizacija, zloupotrebe članstva u njima i sl. Tako na primer, iako je potpisnik Šengenskog sporazuma, Grčka ne samo da gradjanim Makedonije ne izdaje šengen-vize,<sup>79</sup> već ne priznaje ni vize izdate od

<sup>75</sup> A. Rossos, Macedonia and the Macedonians, str. 197 i uopšte gl. 11 War and revolution 1940–1949, str. 183–212. U oblastima pod kontrolom antifašističkog slavo-makedonskog nacionalnog oslobodilačkog pokreta (SNOF) bile su otvorene škole, štampane novine (od 1944 izlazio Славјаномакедонски глас) i držala bogoslužba na »slavo-makedonskom« jeziku, kojeg su neuksi Makedonci zvali »naš jazik« ili »stariot jazik«, cf. Kofos, Nationalism and Communism, str. 122. Р. Киријазоски, Петте судбоносни години, стр. 21/22; Р. Киријазоски, Македонските национални институции во Егејскиот дел, стр. 199–201. С. Киселиновски, Статусот на македонскиот јазик во Македонија, стр. 75/76.

<sup>76</sup> Ova deca, sada građani USA, Kanade i dr. država EU, ne mogu da posete ni grobove svojih roditelja i predaka, jer države u kojima žive su »nemoćne« da nateraju Grčku, koja se dići da je kolevka ljudske demokratije, da poštuje osnovna ljudska prava.

<sup>77</sup> Da Makedonci pre građanskog rata nisu bili manjina govore poverljivi izveštaji stranih obaveštajaca, jedan od njih je upravo britanski, cf. A. Rossos, The Macedonians of Aegean Macedonia: A British Officer's Report 1944, Slavonic and East European Review, 69, 1991, str. 293–294.

<sup>78</sup> Dok je Makedonija bila u sastavu Jugoslavije, Grcima uopšte nije smetalo ne samo ime zemlje (SR Makedonija u udžbenicima) već ni jezik. Tako je u rezoluciji konferencije komisije UN za standardizaciju imena upisan makedonski ćirilični alfabet: cf. Third United Nation conference of the standardization of Geographical Names, Athens, 17 August–7 September, 1977, vol I, Report of the Conference, gl. III, tačka 11, str. 29.

<sup>79</sup> Umesto u pasoš, grčke vlasti, Makedoncima izdaju vize na posebnom listu papira.



Slika 4: Izgled Šengen-vize za gradjane Makedonije.

strane zemalja-članica ovog ugovora, koje na vizama izdatim makedonskim građanima moraju da naznače da viza ne važi za Grčku (sl.4). Kao evropska miljenica, Grčka je uspela ne samo da uspori prijem R. Makedonije u međunarodne organizacije,<sup>80</sup> već i da dovede da Makedonija bude ucenjivana od strane demokratskih Evropljana, koji se iz petnih žila trude da nas nauče demokratiji. Od Lisabonske deklaracije (22. VI 1992), kojom su nam poručili da će nas priznati samo ako ime države ne sadrži reč Makedonija,<sup>81</sup> stiglo se do postavljanja dodatnih uslova: zahtev za iznalaženje kompromisnog imena sa Grčkom kao uslov za članstvo u NATO i u EU. Tako, zahvaljujući grčkoj propagandi kao i dobro poznatom filhelenizmu, Evropska unija je bukvalno ucenila jednu nenaoružanu, siromašnu<sup>82</sup> i malu zemlju koja se na najciviliziraniji način odvojila od SFR Jugoslavije i, pored Slovenije, jedina dobila pozitivnu ocenu od Badenterove komisije,<sup>83</sup> tražeći od nje promenu imena za priz-

<sup>80</sup> U organizaciju Ujedinjenih naroda, primljena je tek 1993 pod smešnim i nelogičnom referencom Former Yugoslav Republic of Macedonia što je trebalo da se koristi dva meseca, a traje do dana današnjeg – skoro dve decenije, čak i posle raspada poslednje Jugoslavije i nestanka jugoslovenskog imena u međunarodnoj komunikaciji. Vidi kratak i pregledan prikaz Т. Чепреганов, Самостојна Република Македонија, in Историја на македонскиот народ, стр. 329–341.

<sup>81</sup> Vidi European Council declaration on former Yugoslavia, Buletinof the European Council, No. 6, 1992, Anex II, I.32, p. 22; Георгиевски – С. Додевски, Документи за Република Македонија, кн. III, документ бр. 78, стр. 333–335.

<sup>82</sup> I za razliku od bogatih evropskih zemalja koje su primile neznatan broj izbeglica (NATO bombardiranje SR Jugoslavije 1999 god.), Makedonija je široko otvorila vrata i primila 360.000 izbeglica sa Kosova, što je bilo 17/18% od njenog stanovništva, a za šta do dana današnjeg nije dobila obećane kompenzacije.

<sup>83</sup> Makedonija nije bila priznata od Evropskog Saveta, iako je makedonski ustav, kao i slovenački, jedini od bivših jugoslovenskih republika, bio pozitivno ocenjen od arbitražne komisije formirane od Saveta Evrope, na čelu sa francuskim pravnim ekspertom R. Badenterom. Ova komisija je, 11. I. 1992 god. podnela je je izveštaj u kojem je pisalo da »ime države ne implicira teritorijalne pretenzije«. Vidi S. Trifunovska, Yugoslavia trough documents, dokument br. 156, str. 491; С. Георгиевски – С. Додевски, Документи за Република Македонија, документ бр. 64, стр. 312–365.

navanje njene države, čime joj negira njeno prirodno prava na sopstveni identitet i na svoju državu. Toliko o evropskom odnosu prema nacionalnim mitovima, o Evropi – koja je Grčka, i o Grčkoj – koja je Evropa, dok smo mi Balkan!<sup>84</sup>

### Makedonski makedonizam

Šta su Makedonci mogli uraditi u odbranu svoga identiteta, imena, jezika, države, crkve? Mogli su se boriti pravnim metodama – preko svojih političkih predstavnika, koji su to radili prilično stidljivo i nevešto i sa vrlo slabom materijalnom bazom. Nasuprot tome, grčka država je uspela da nametne svoj stav tadašnjoj Evropskoj zajednici, koja je prihvativši ga, pogazila svoja osnovna načela demokratije, a ona su u modernoj grčkoj državi, koja se diči da je kolevka evropske demokratije, gažena od samog formiranja države do danas.

U odbranu imena i identiteta, u R. Makedoniji se prenela žestoka debata koju u prekoakeanskim zemljama vode makedonski iseljenici (pre svega političke izbeglice iz grčkog dela Makedonije) sa grčkim ekonomskim emigrantima. Tamošnji Makedonci su prvi digli zastavu sa tzv. zvezdom iz Vergine, koja je kasnije postala zastava makedonske države.<sup>85</sup> Zatim je isti takav proces započeo i u R. Makedoniji – vođen od strane kvaziistoričara, ili bolje rečeno novokomponiranih istoričara,<sup>86</sup> najpre stidljivo, a zatim sve glasnije i sa prećutnom podrškom političara. Da bi se odbranili od negiranja sa svih strana i preživeli ekonomske prepreke (grčka ekonomska blokada februara 1994, na koju su se juna meseca nadovezale trgovачke sankcije UN prema Srbiji, za šta ni do dana današnjeg Makedonija nije dobila nikakvu kompenzaciju) i političke prepreke (veto za članstvo Makedonije u NATO 2008 i pored ispunjenih kriterija, protivno privremenom ugovoru kojim se Grčka obavezala da ne sprečava članstvo Makedonije u međunarodnim organizacijama)<sup>87</sup> političari su se, preko njihovih ideologa,<sup>88</sup> populističkih intelektualaca,<sup>89</sup> okrenuli prošlosti i oživljavanju starih mitova da bi učvrstili koherentnost naroda i smanjili

<sup>84</sup> Negativno značenje imena Balkan dali su zapadni Evropljani jer Balkan, po njima, nije deo evropske civilizacije, kako bi pravili razliku između njihove, opet po njima, izuzetne kulture, cf. M. Todorova, *Imagining the Balkans*.

<sup>85</sup> Ova je zastava, u znak dobre volje, promenjena septembra 1995. god. potpisivanjem privremenog ugovora sa Grčkom.

<sup>86</sup> Jai h zovem novokomponirani – jer je razlika između njih i istoričara kao između turbo folka iklasične muzike.

<sup>87</sup> Ugovor je potписан 13 IX. 1995 u Njujorku pod pokroviteljstvom UN u čiju arhivu je zaveden pod br. S/19954/794. Članom 11 ovog ugovora Grčka se obavezala da neće sprečavati članstvo R. Makedonije u međunarodnim organizacijama. Vidi С. Георгиевски – С. Додевски, *Документи за Република Македонија*, str. 475–483.

<sup>88</sup> Glavni savetnici u sadašnjoj makedonskoj vladi koji vode ovu politiku su jedan arheolog-praistoričar, jedan filosof koji izgrava glavnog istoričara, jedan politolog, jedan pesnik, ali zato nema nijednog profesionalnog istoričara. Savetnik za kulturu makedonskog premijera je glumac – provereni patriot.

<sup>89</sup> O razlozima za vezivanje intelektualaca za vlast vidi A. Smith, *Myth and Memories*, str. 84–5.



Slika 5: Statua Aleksandra Makedonskog u Prilepu.



Slika 6: Arheolog P. Kuzman sa originalnom antičkom skulpturom ispred zgrade vlade.




*Slika 7: Simulacija projekta zgrade Gradske kuće.*



*Slika 8: Simulacija zgrade novog Arheološkog muzeja.*

stres. I tako, danas se u Makedoniji uveliko odvija proces odbrane imena i identiteta. Najpre je to počelo povećanim interesom za antičku prošlost Makedonije,<sup>90</sup>

<sup>90</sup> Preko noći svi su postali stručnjaci za antičku Makedoniju, čak i profesionalni istoričari i arheolozi kao i intelektualci tipa V. Tupurkovskog koji je napisao čak četiri knjige – dva toma o antičkoj istoriji Makedonije, jednu o Aleksandru Makedonskom i jednu knjigu za decu. Vidi kritički osvrt Н. Проева, »Странптиците на историјата на античка Македонија«, ПУЛС, бр. 214, од 24. 02. 1995, стр. 40–1 (В. Тупурковски, Историја на Македонија од древнина



Slika 9: Karikatura Darka Markovića u dnevnoj štampi.

oživljavanjem mita o Aleksandru Velikom,<sup>91</sup> postavljanjem njegovih skulptura,<sup>92</sup> (sl. 5) a zatim usiljenim traganjem za »dokazima« o pravu na ime,<sup>93</sup> kopanjem po prošlosti.<sup>94</sup> Vlada je odobrila dosad neviđena sredstva za arheološka iskopavanja,<sup>95</sup> originalni antički spomenici izloženi su bukvalno na ulici, ispred zgrade Vlade,<sup>96</sup>

до смртта на Александар Македонски, Скопје 1993): ПУЛС, бр. 215, од 16. 03. 1995, стр. 40. Slavist L. Slaveska, unapredivši sebe u istoričara, među prvima je pisala o povezanosti antičkih i savremenih Makedonaca cf. Л. Славеска, Етногенезата на македонскиот народ, Vidi kritički prikaz H. Проева, Qvo vadis, scientia nostra, ПУЛС, 106/III, 28. I. 1993, стр. 33; ПУЛС 107/III, од 4. 02. 1993, стр. 33; Addenda за Разлеаната свест за компетенција, ПУЛС 111/II, од 4. 03. 1993, стр. 6.

<sup>91</sup> Tako, doktor arheologije V. Lilčić savetuje makedonski narod da mu treba novi Aleksandar Makedonski, cf. В. Лилчиќ, Потребен ни е нов Александар Македонски, Дневник, XI/3131, од 5. VIII. 2006. Analizu funkcija mita Aleksandra Velikog u XX veku dala je slavist L. Moroz-Grzelak, Aleksander Wieliki.

<sup>92</sup> Skulptura u Prilepu je narudžbina makedonskog iseljenika u USA, Gj. Atanasoskog, čije je ime isklesano na postamentu, dok imena autora, akademskog skulptora Ž. Bašeskog, prof. Likovne Akademije u Skopju, nema.

<sup>93</sup> Takvu neoficijalnu politiku vlade (vidi Проева, »Името не се брани со копање по минатото, ТЕА Модерна, X/437, од 4. 02. 2009, стр. 15) nedavno (17.VI. 2009) je javno priznao vladin ideology, arheolog P. Kuzman, u debati na televiziji A2. Vidi i Дневник XIV/3995 од 19. VI. 2009: »Го губиме името ако не докажеме античко потекло«; што је смешно, jer у том случају milioni ljudi koji se zovu Aleksandar morali bi promeniti svoje име jer nisu Grci!

<sup>94</sup> H. Проева, »Името не се брани со копање по минатото«, ТЕА Модерна, X/437, од 4. 02. 2009, стр. 17.

<sup>95</sup> O visini sredstava (cca. 20 miliona evra) i broju ljudi (28.000) samo u ovogodišnjoj kampanji vidi П. Кузман, »Археологија – најработодавна гранка«, Нова Македонија, LXV/21683, од 9–10. V. 2009, str. 28. Za prošlu godinu vidi В. Ивановска, »Ренесансна година во македонската археологија«, Дневник, XIII/3560, од 03. I. 2008. Isti odnos prema arheologiji je imala vlada VMRO-DPMNE i u prethodnom mandatu (VMRO-DPMNE je prvi put pobedila na parlamentarnim izborima 1998 god. i bila na vlasti do 2002, kada je izgubila od SDSM, da bi se ponovo vratila 5 juna 2006) od tih iskopavanja do sada skoro ništa nije objavljeno, pa je очito da se radi о kolekcionarskoj arheologiji.

<sup>96</sup> Kako bi dokazala evropskim i grčkim političarima da ima antičkih spomenika i na teritoriji R. Makedonije. Tome je kumovao prvi čovek Uprave za zaštitu spomenika kulture, arheolog Pasko Kuzman, koji nas u zadnje vreme uverava da će originalni biti sklonjeni u zgradu Arheološkog muzeja što se od nedavna gradi.



Slika 10: Vizuelizacija spomenika Aleksandra Makedonskog.

(sl. 1 i 6) a posle grčkog veta za prijem u NATO, počelo se sa imitiranjem grčkog ponašanja da se savremeni objekti (aerodromi, autoput, stadioni) imenuju po slavnim antičkim likovima. Nedavno je Premijer postavio kamen-temeljac za Gradsku kuću i za novi Arheološki muzej, obe u klasicistickom stilu (sl. 7 i 8), što je izazvalo duhovit komentar, u jugoslovenskim okvirima poznatog karikaturiste D. Markovića.<sup>97</sup> (sl. 9) U Firenci se lije statua Aleksandra Makedonskog koji jaše svog Bukefala, visoka 12 m., koja zajedno sa sedam vojnika predvođenih od Filipa II (sl. 11), visokih po 3 m., treba da bude postavljena na glavni skopski trg što će koštati četiri i po miliona evra;<sup>98</sup> (sl. 10) u skopskom kvartu Avtokomanda i u Bitolju (antička *Herakleia Lyncestis*) počeli su radovi za postavljanje spomenika Filipa II. Jednom rečju, u Makedoniji vlada neviđena *antikomanija*.<sup>99</sup> Deo novinara, kao i opozicija, negoduju i tvrde da se time svesno menja makedonski identitet, nazivajući to nesrećnom kovanicom *antikvizacija*, a ređe i sočnije *bukefalizacija*, a zastupnike ovakvog načina odbrane makedonskog imena i identiteta nazivaju *bukefalista*. Osim ove statuarne grupe, predviđeno je da se na skopskom trgu postave još i statue careva Justinijana I, Samoila, revolucionera D. Grueva,

<sup>97</sup> Objavljeno na zadnjoj strani u dnevnom listu Време, VI/1623, od 25. III, 2009 : ДАР-МАР, Пецко : Najbolje je da pozovete Fidiju da vam izradi reljef sa likovima članova Vlade na timpanonu, na šta premijer odgovara: Fidiju ćemo svakako pozvati, ali šta je to timpanon??!.

<sup>98</sup> Skulptor je V. Karanfilova-Stefanovska, vidi intervju u dnevnom listu Вест od 11. V. 2009, str. 12–14.

<sup>99</sup> О овоме вidi интервју Н. Проева, »Името не се брани со копање по минатото«, ТЕА Модерна, X/437, 4.02.2009, стр. 14–17.



*Slika 11: Deo spomenika Filipa II na bitoljskom trgu.*

G. Delčeva, J. Sandanskog, M. Andonovskog Čenta, gemidžija,<sup>100</sup> a s druge strane Kamenog mosta statue Karpoša i Sv. Kirila i Metodija,<sup>101</sup> čime se očigledno želi prikazati makedonska istorija od antike do danas.<sup>102</sup> (sl. 12) Time će ovaj trg, gde su se stanovnici glavnog grada, i ne samo oni, dosada zajednički radovali i slavili ne samo značajne datume, kao na primer osamostaljenje države, već i Novu Godinu, ili pak tugovali, oplakujući pogibiju našeg anđela, muzičke zvezde

<sup>100</sup> Gemidžije (od tur. gemija (lađa, brod) i sufiksa ci = lađar, brodar) su bili mlađi makedonski revolucionari koji su sa nekoliko atentata u Solunu hteli ukazati na nesnošljiv položaj u Makedoniji i izazvati intervenciju evropskih sila protiv Otomanskih vlasti. Cf. Крсте Битовски, Солунските атентати, стр. 237.

<sup>101</sup> Vidi Фокус, br. 707, od 16. I. 2009, str. 10–14. kao i intervju premijera N. Grujevskog, na TV A1 od 01. III. 2009, dostupno na <http://www.a1.com.mk/vesti/default.aspx?VestID=105136>.

<sup>102</sup> Vidi Фокус, br. 707, od 16. I. 2009, str. 10–14. kao i intervju premijera N. Grujevskog, na TV A1 od 01. III 2009, dostupno na <http://www.a1.com.mk/vesti/default.aspx?VestID=105136>. Ista šema je primenjena u Sloveniji na tzv. Slovenskim vratima u Ljubljani (Stolnica sv. Nikolaja). Skulptor Tone Demšar je, povodom posete Pape Jovana Pavla II Sloveniji, 1996, izradio dva krila bronzanih vrata, koja je papa blagoslovio. Na vratima je prikazana sveukupna slovenačka istorija: od paleolita (arheološki sloj sa keramičkim sudovima, odakle raste lipa – simbol slovenskog naroda), preko Karantanije (ustoličenje »knežji kamen« kao »najstariji simbol slovenske državnosti«), pa pokrštavanje (Sv. Kiril i Metodij), pa biskup Pavle, onda crkva pri Gospe Sveti u Koruškoj – danas u Austriji), pa srednji vek, turski upadi, novi vek, 19. stoljeće, do katastrofe 20. stoljeća (masa pobijenih, koji silaze u podzemni svet), a na vrhu desnog krila je portret pape Jovana Pavla II. Vidi H.D. Kahl, »Slowenen und Karantanen. Ein europäisches Identitätsproblem«, in *Streifzüge durch das Mittelalter des Ostalpenraumes*, Ljubljana 2008, str. 456., vidi izgled vrata na [http://www.burger.si/Ljubljana/Cerkve\\_Stolnica02.htm](http://www.burger.si/Ljubljana/Cerkve_Stolnica02.htm)



Slika 12: Vizuelizacija predviđenih spomenika na glavnem skopskom trgu.

Tošeta Proevskog,<sup>103</sup> i gde su zakazivali sastanke,<sup>104</sup> izgubiti svoju dušu i funkciju jer između ovih silnih skulptura biće mesta samo za igranje žmurke. I sve se ovo radi krajnje netransparentno, bez javne prezentacije idejnog rešenja i makete, što je protivno zakonu o postavljanju memorijalnih spomenika.<sup>105</sup>

Novokomponirani istoričari sa neistoriskim profesijama: pravnici, arhitekti, pesnici, novinari, inženjeri, lekari, maltene iz svih postojećih struka, najpre su počeli sa žestokom kritikom dosadašnjih rezultata istorijske nauke, a zatim sa objavljivanjem svoje istine o prošlosti, i za razliku od profesionalnih istoričara oni nemaju nikakav problem da nađu sredstva za njihova »naučna« dela. Naime, posle odbacivanja ideologije prethodnog sistema, u Makedoniji se pojavilo ogromno nepoverenje prema istoričarima koji su tobоž krili, iskrivljivali istoriju, čak su optuživani da su uništavali istorijske dokaze – za koga drugog, ako ne za komuniste! Zato su se *novokomponirani* našli pozvani da oni rekonstruiraju, tj. napišu, po njima, »istinsku« istoriju, što je u suštini značilo rehabilitiranje antikomunista iz prošlosti. A pošto su komunisti, po njima, bili protiv makedonske nacije,<sup>106</sup>

<sup>103</sup> Ovaj idol mlađih na Balkanu uradio je ono što nije uspelo nijednom političaru: svojim moralnim integritetom i svojom muzikom uspeo je da ujedini ne samo ljude iz bivše Jugoslavije već i sa Balkana.

<sup>104</sup> Sastanci su se zakazivali na trgu pored cvetnog kruga gde je svake godine postavljana Novogodišnja jelka da bi se zajednički slavila Nova godina, a gde će sada biti statua Aleksandra, tako da će se ubuduće Skopjanci umesto pored cveća, ili jelke (zimi) sastajati тамо где је на Milanskoj tržnici ulubljen mozaik bika.

<sup>105</sup> Vidi Фокус, br. 707, od 16. I. 2009, str. 10–14.

<sup>106</sup> Što nije samo netačno, već i nelogično, jer je savremena makedonska država sazdana najviše zalaganjem komunističke partije.

njihov interes za pisanje istorije<sup>107</sup> preneo se na dublju prošlost sve do najstarijih vremena,<sup>108</sup> tj. do prapočetaka.<sup>109</sup> Sličan proces preispitivanja i ponovnog pisanja istorije, u koji su se nažalost uključili i pojedini profesionalci, odvija se u svim postkomunističkim zemljama. Za Bugare to su azijski Prabugari,<sup>110</sup> za Hrvate to su Goti i Iranci,<sup>111</sup> za Slovence Veneti,<sup>112</sup> za Srbe vinčanski stanovnici i njihovo pismo,<sup>113</sup> za Bošnjake autohtonji Iliri i graditelji bosanskih piramida itd.<sup>114</sup> U nekim istočnoevropskim zemljama ide se dotle da se od istoričara traži da ponovo napišu istoriju »iskriviljenu od komunista«.<sup>115</sup>

Ovome je u Makedoniji pogodovala klima sazdana grčkom nacionalnom mitologijom, kao i potreba i želja za odbranu imena. I ovaj proces je najpre počeo u dijaspori. Tako kanadski inženjer makedonskog porekla Odisej Belčevski tvrdi da je sva savremena slovenska leksika povezana sa antičkim makedonskim jezikom, što znači da je taj jezik bio slovenski, a to se bazira na tezi da nije bilo migracije, da su Sloveni oduvek bili na Balkanu; da je Ilijada napisana na tom sloveno-antičkom makedonskom jeziku, te pravi tabelarne preglede Homerove leksike i savremenog makedonskog jezika.<sup>116</sup> Zatim je ova teorija preuzeta od novokomponiranih lingvista i istoričara u Makedoniji.<sup>117</sup> Najproduktivniji među ovim novokomponiranim

<sup>107</sup> Radi se o pisanju, tačnije prepisivanju vrlo zastarelih dela, a ne o istraživačkom pisanju.

<sup>108</sup> Interes za najstariju prošlost sve otvoreni pokazuju pojedini članovi makedonske vlade. Tako prilikom inauguracije rekonstruiranog dela neolitskog naselja Tumba Madžari kod Skopja, ministar za kulturu E. Kančevska – Milevska izjavila je: »...мораме да ги сочуваме и откриваме овие темели на македонскиот бит«; види Утрински весник IX/2825 од 31. X. 2008.

<sup>109</sup> Tako romanist D. Aleksovski pronalazi tragove neolitskog pisma na stenama i od romaniste »postao« specijalist za »rock art« (umetnost na kamenu); 1992 formirao je »Makedonski centar za karpesta umetnost« (Macedonian Rock Art Research Centre) a 1991 – »Svetska Akademija za karpesta umetnost« (World Rock Art Academy), cf. D. Aleksovski, Recherches de l'Art Rupestre de la République de Macédoine (Bollettino del Centro Studi e Museo d'Arte Preistorica di Pinerolo, Italy, Anni V-VI no. 7–8 (1991–1992) i dr. radove.

<sup>110</sup> Kritiku tog procesa za Bugarsku daje D. Kaneff, Negotiating the Past in Post-Socialist Bulgaria, Ethnologia Balkanica, 2, 1998, str. 31–46.

<sup>111</sup> Iv. Mužić, Hrvati i autohtonost; V. Košćak, Iranska teorija o podrijetlu Hrvata – Iranian theory of the croatian's origin, in Etnogeneza Hrvata – Ethnogeny of the Croats, ur. N. Budak, Zagreb 1996, 110–116; 233–234; i dr.

<sup>112</sup> vidi J. Šavli – M. Bor, Unsere Vorfahrbren die Veneter, i dr. izdanja

<sup>113</sup> vidi R. Pešić, Vinčansko pismo; O. Luković-Pjanović, Srbi... i dr.

<sup>114</sup> vidi A. Duraković, Od Bleiburga do; S. Osmanagić, Bosanske piramide sunca/The Bosnian Valley of pyramids; umerenje E. Imamović, Korijeni Bosne; Id., Bosna i Hercegovina; Id., Porijeklo i pripadnost stanovništva i dr.

<sup>115</sup> P. Niedermuller, Zeit, Geschichte, Vergangenheit, Zur kulturellen Logik des Nationalismus im Postsocialismus, Historische Anthropologie, 5 (2), 1997, pp 253.

<sup>116</sup> <http://www.ego.com.mk/star/arhiva/broj43/6.htm>

<sup>117</sup> Na prvom mestu treba pomenuti penzioniranog prof. ruskog jezika T. Белчев, Македонија четири илјади, книга 1–4; Македонија центар на венетската; zatim doktora istorije V. Stojčeva, војно lice, stručnjak za vojnu istoriju, i vrlo plodan feljtonist koji piše ne samo o vojnoj istoriji antičke Makedonije već i o staromakedonskom jeziku, iako nema nikakvog lingvističkog obrazovanja, vidi Македнија, лулка на цивилизацијата и на оружјето, Одбрана, 60, април 2001, str. 47–49; Macedonia – Cradle of Civilisation and Weapons, Odbrana, br. 60, april 2001, dostupno i na [www.morm.gov.mk/2001/odbrana/odb60e.htm](http://www.morm.gov.mk/2001/odbrana/odb60e.htm). i na kraju Л. Славеска, За македонската генеза. Близкоста на македонскиот современ јазик со Хомеровиот, Време,

istoričarima je freelance istoričar umetnosti A. Donski, koji se uporno predstavlja kao istoričar.<sup>118</sup> Tu je penzionirana učiteljica filozofije A. Markus, koja tvrdi da su svi starogrčki filozofi na čelu sa Aristotelom, nisu Grci već Makedonci, i da je to krađa milenijuma.<sup>119</sup> Književnici su se uglavnom zadržali na pisanju poema i romana o Aleksandru (doduše, pridružili su im se i po koji lekar, pravnik, inženjer i lica drugih profesija),<sup>120</sup> a izdavačke kuće iz komercijalnih razloga počele su sa nekritičnim izdanjima raznoraznih Aleksandrida i drugih izvora o njemu,<sup>121</sup> prevoda poema i savremenih romana o Aleksandru<sup>122</sup> i ponekog, zastarelog, istočniskog dela.<sup>123</sup> Tako, nedavno je objavljen prevod prve knjige tretomnog projekta specijaliste za savremenu istoriju Kine i Vijetnama, profesora Kornel Univerziteta u Njujorku, M. Bernala,<sup>124</sup> kako bi se makedonska javnost poučila da Heleni nisu tvorci evropske civilizacije!<sup>125</sup> To je bilo popraćeno manifestacijom *Dani »Crne Atene«*: predavanje autora, promocija knjige,<sup>126</sup> tribina i TV debata. Sve su to pripremile nevladine organizacije Svetski Makedonski Kongres i Evro-Balkan (koji

---

V/1503 od 25. X. 2008 (feljton u 30 nastavaka). Arhitekt V. Iljov pak, tvrdi da je dešifrirao natpis sa o. Lemnos, vidi Obeliskot na zetot II i na zetot ir'kle, Makedonija 48/592, 2001, str. 58–61, <http://www.antickimakedonci.com.mk/VasilIllov.htm>

<sup>118</sup> А. Донски, Уделот на Македонците; Античко – македонското наследство, I; Јазикот на античките, II; The descendants of Alexander the Great; Денешните потомци на; Тајната на бакарната книга и dr. Poslednji biser koji nam je pripremio je knjiga Американскиот јасновидец о америчком парапсихологу Stivu Hermanu kome se prilikom seanse sa Donskim, javio duh Aleksandra da im kaže da su Makedonci – Makedonci!

<sup>119</sup> А. Маркус, Македонски древни вредности; Македонски древни театри; Македонска древна медицина; Филип II Македонецот (коаутор R. Popovski); Аристотел Македонецот; Алкомена, древен град; Македонски древни и др.

<sup>120</sup> А. Поповски, Повелба на Александар Македонски in Дрво што крвави, П. Бошковски, Александар на исток; А. Мицковиќ, Александар и смртта; В. Шопов, Записи и сништа и др.; autori drugih profesija П. Камбуровски, Гробот на Александар Македонски; В. Велков, Александар Македонски, i mnogi drugi.

<sup>121</sup> Александар, кралот на Македонците; Александрида, Охрид, 2001, Македонска Александрида, приредили Б. Ристовски и Б. Ристовска-Јосифовска, koji deo o Aleksandru iz dela G. Pulevskog (vidi niže) proglašavaju za posebnu, makedonsku Aleksandridu, što je neprihvatljivo jer autor je samo koristio postojeće Aleksandride na slovenskim jezicima, praveći pritom velike promene, kao što pokazuju u predgovoru, a što i oni sami prave!?!?, dodajući ovoj »aleksandridи« deo o granicama Makedonije (vidi str. 25, b. 56). В. Стојчевска- Антиќ, Претсказувањата на голем Александар. Sva ova izdanja su bez kritičkog aparata i sa izuzetkom makedonske Aleksandride sa nestručnim predgovorima punim svakavih grešaka.

<sup>122</sup> Kao najveći poduhvat treba pomenući trilogiju italijanskog pisca B. M. Манфреди, Александар, I-III; vidi i Ж. Расин, Александар Велики, kao i poemu персијског песника из 15 века Џами, Книга на Искандарови мудrostи, итд.

<sup>123</sup> X. Ламб, Александар Македонски; У. Вилкен, Александар Македонски; А. Вајгал, Александар Македонски. Usput rečeno radi se o vrlo lošim prevodima jer nije napravljena stručna redakcija. Cf. Н. Проева, »Quo vadis, historia antiqua«, ЛИК 57, 18. I. 1989, str. 6–7; Ead. »Quo vadis, historia antiqua (За преводот наш најсуштен)«, »21«, 21. XII. 1990, str. 32–33.

<sup>124</sup> M Bernal, Black Athena; M. Бернал, Црна Атена.

<sup>125</sup> Vidi komentar H. Јаконов, »Црни ние со Црната Атена«, Глобус, 103, од 14. IV 2009, стр. 38–39.

<sup>126</sup> Promotor je bio profesor filozofije B. Sarkanjac.

je u međuvremenu prerastao u istraživački Institut), i izdavačka kuća Tabernakul.<sup>127</sup> Pri tome je glavnu reč imao vladin ideolog za istoriju, profesor filosofije i bivši predavač marksizma na Filosofskom fakultetetu B. Sarkanjac, koji je u debatnoj emisiji državnog kanala, repriziranoj do besvesti, optužio nas istoričare da smo izolovani, tvrdeći da je prof. Bernal jedan od retkih koji je došao u Makedoniju;<sup>128</sup> da ne saradujemo sa kolegama, čak ni iz susedstva; da nismo citirani od stranih kolega; da ne objavljujemo na stranim jezicima (pri tome nije spomenuto, iako tačno zna, koliko malo država finansira naučno izdavaštvo) ni u inostranstvu; da ne učestvujemo u naučnoj debati o nama, čitaj o sporu o imenu (koji nije naučna tema već politička); i da bi on htio da učestvuje u takvoj diskusiji, a da nije kazao zašto to ne radi i ko mu brani!. Sve ovo je izgovorio s lakoćom, jer nije istoričar, te stoga ne zna za naše objavljene rade, niti zna gde da ih pogleda, ni za našu saradnju sa kolegama.<sup>129</sup>

U ovakvoj situaciji postavlja se pitanje o stavu oficijalnih naučnika. Ostaju li nezavisni ili se polako opredeljuju za neku stranu? Mora se kazati da većina glumi neutralnost, razume se zbog konformizma. Za ilustraciju ovoga dovoljna su samo par primera. Tako na primer, čutke se prešlo preko objavljuvanja, pod egidom MANU, kvazilingvističkog dela o, ni manje ni više, »dešifriranju« srednjeg natpisa sa demotskim pismom na Rozetskom kamenu, od strane penzioniranog profesora elektroenergetike akademika T. Boševskog i profesora Elektrotehničkog fakulteta A. Tentova.<sup>130</sup> Njihova tvrdnja da su onde pročitali jezik antičkih Makedonaca je gromoglasno odjeknula u javnosti, koja je shvatila da iza toga стоји MANU,<sup>131</sup> koja pak nije našla snage da to demantira i da objasni da je do toga došlo izigravanjem pravila o objavljuvanju rada akademika bez recenzije.<sup>132</sup> I tako, jedan nesrećan

<sup>127</sup> Na tribini, sa nejasnim naslovom »Македонија меѓу античкиот и ариевскиот модел«, da bi se dala težina stavljeno je moje ime, razume se bez moje saglasnosti.

<sup>128</sup> Samo moja malenkost je, u zadnjih 20 godina, za naše studente organizirala 13 predavanja stranih specijalista za antiku, nekih od njih po dvaput (Francuska – 7, Italija – 1, Bugarska – 1, USA – 4), bez ikakve pomoći ne samo od državnih institucija, već i od matične ustanove, što, ako se znaju okolnosti u zemlji i okruženju, govori samo po sebi.

<sup>129</sup> U istom tonu su bile primedbe novinara Lj. Gajdova, koji je kritikovao panslavizam i etnologa R. Zemona, (Roma po nacionalnosti koji sebe smatra direktnim potomkom egipatskih faraona) koji je tvrdio da nas nema na kongresima u inostranstvu, jer ne zna, ili neće da kaže da Ministarstvo nauke jednom u tri godine samo delimično finansira učešće na naučnim skupovim u inostranstvu.

<sup>130</sup> Jedine reakcije su bile Н. Проева, »Античките Македонци имале свој јазик«, Денес, XI/444, од 9. III. 2007, стр. 28–32; В. Саракински, »Дискретната смрт на методологијата«, Историја, XLII/ 1–2, 2006, стр. 165–176.

<sup>131</sup> Т. Бошевски – А. Тентов, Tracing the script and the Language of the Ancient Macedonians / По трагите на писмото и на јазикот на античките Македонци, МАНУ, одд. за математичко-технички науки, Прилози, XXVI/2, 2005, двојезично, стр. 7–50 eng.; 51–90 mak., sa tabelarnim prikazom »dešifriranih« reči srednjeg teksta Rozetskog kamena, str. 95–122.

<sup>132</sup> Tek posle godinu dana objavljeno je nešto što bi trebalo da bude odgovor, a ustvari nije, jer se ne raspravlja o istoj temi, osim par opštih primedbi, cf. П. Илиевски, Два спротивни приода кон интерпретацијата на антички текстови со антропонимска содржина (со посебен осврт кон античко-македонската антропонимија), МАНУ, одд. за лингвистика и литературна наука, Прилози, XXXI, 1 Скопје, 2006, 20082.

lingvistički pokušaj koji je bio odbačen od lingvističkog odeljenja MANU, bio prihvaćen od članova matematičkog odeljenja i ugledao je svetlo dana u glasilu *Prilozi za matematičke studije*.<sup>133</sup> Drugi primer je kratka istorija makedonskog naroda, objavljena i na engleskom jeziku, u kojoj umesto kratkog i jasnog istoriskog prikaza istoričar M. Panov objavljuje svoju teoriju po kojoj nije bilo masovne kolonizacije Slovена u Makedoniji, i da su antički Makedonci bili brojniji od Slovena, što je suprotno stavu iznešenom u opširnoj, tretomnoj istoriji.<sup>134</sup> A klasični filolog i doktor istorije A. Šukareva tvrdi da se period Aleksandra i njegovih sledbenika nepravedno obeležava terminom helenizam i da se u savremenoj istoriji nameće nov termin »aleksandrizam ili makedonizam«.<sup>135</sup> Jedan mali broj, uglavnom arheologa, opet zbog konformizma (dobijanje sredstava za iskopavanja) priklonio se tendencijama vlasti. Odjednom su svi postali stručnjaci za antiku i počeli da se bave antičkom istorijom Makedonije. Tako arheolog V. Lilčić tvrdi da je na cca. 2000 m. nadmorske visine našao četvrtu makedonsku prestonicu Pelagoniju, jer ne zna, ili se pravi da ne zna, da je to samo administrativni centar IV makedonske meride koju su Rimljani osnovali 168. god. st. e., posle bitke kod Pidne.<sup>136</sup> A to je tako jer misli da i mi treba da imamo prestonicu iz antičkog vremena! Arheolog-priistoričar P. Kuzman, koji je prvi čovek Uprave za zaštitu spomenika kulture, kumovao je postavljanju originala skulptura na ulicu, ispred zgrade Vlade, koji su trebali ostati samo dva meseca dok se ne izrade kopije, a otada je prošle više od dve godine (po kuloarima se govori o neprihvatljivosti izlaganja originala na ulicu, a u javnosti se čuti),<sup>137</sup> zatim propagira tobožno dešifriranje natpisa na Rozetskom kamenu, a u svakome slovu M vidi ime Makedonac/Makedonija, (arhitrav hrama iz Marvinaca – Idomene, gde je ispisana titula *makedonijarh*, a ne Makedon),<sup>138</sup> tvrdi da se grob Aleksandra Velikog nalazi kod nas i da će ga on pronaći,<sup>139</sup> što je nedavno izazvalo reakciju u vidu neslane šale da je na granici Grčke i Makedonije

<sup>133</sup> Ako je za utehu, naš akademik nije usamljen; i slovenački akademik i pesnik M. Bor, dao se na dešifriranje venetskih natpisa i venetski jezik proglašio za slovenački. Vidi kritički osvrt R. Bratož. «Il mito dei Veneti presso gli Sloveni», *Quaderni guilliani di storia*, XXVI/1, 2005, str. 17–54,

<sup>134</sup> М. Панов, »Македонија и Словените (од средината на VI до средината на IX век)« in Историја на македонскиот народ, стр. 79–90, posebno 88–90, као и енглеско издање »Macedonia and the Slavs (the middle of the VI Century – the middle of the IX Century)« in History of the Macedonian people, pp. 78–84, tj. 82–84. Knjiga nema redakcijski odbor, а ni recenzentata, te je očigledно да автор изнosi svoje stavove i teze који нису прихваћени u nauci.

<sup>135</sup> А. Шукарева, Александар III Македонски, (336–323) Македонија – светска империја, in Историја на македонскиот народ, стр. 51 i 52. Termin makedonizam su u Makedoniji promovirali novokomponirani istoričari. O neprihvatljivosti termina makedonizam i o značenju te reči vidi H. Проева, Вовед, in Ф. Папазоглу, Историја на хеленистичкиот период, стр. 6 и 7.

<sup>136</sup> V. Lilčić, An attempt at reconnaissance of the town of Pelagonia in Hommage to M. Garašanin, Beograd, 2006, str. 593–606.

<sup>137</sup> Jedina reakcija je bila H. Проева, Скулптурите пред владата се опасно загрозени, Утрински весник, VIII/2344 од 27. III, 2007, str. 15.

<sup>138</sup> Б. Јосифовска-Драгојевић, Грчки натпис са архитрава једног храма из села Марвинца, Жива антика, 15, Скопје, 1965, str. 137–147.

<sup>139</sup> Моите часовници го знаат местото на гробот на Александар Велики, Life Magazin год. IV, бр. 36, април 2009, dostupno i na [www.lifemagazin.com.mk/36\\_patuvame\\_2.aspx](http://www.lifemagazin.com.mk/36_patuvame_2.aspx)

pronađen grob Aleksandra Makedonskog.<sup>140</sup> Nedavno, 22. aprila 2008, prilikom potpisivanja ugovora za saradnju u Istanbulu, zatražio je kopiju tzv. sarkofaga Aleksandra Makedonskog,<sup>141</sup> a da pritom nije informirao javnost, ili pak ne zna, da to nije Aleksandrov sarkofag! Vrh ovoga je njegovo negiranje doseljavanja slovenskog elementa, jer po njemu do IX veka skoro da nema materijalnih tragova, iako bi kao arheolog trebalo da zna da je to slučaj kod velikih migracija (ista je situacija u Heladi posle indoevropske migracije u XII veku st. e., zbog čega je ovaj period u stručnoj literaturi nazvan tamni vek *Age sombre; Dark Age ili grčki srednji vek*) i da to takođe može biti rezultat nedovoljne istraženosti terena, odnosno kulturne politike kojom se dosada davala prednost lokalitetima pogodnim za turističku eksploataciju.

Gde su ovde istraživači koji se istinski bave naukom, i kako se tumači njihov rad? Podržava li se oživljavanje zaboravljenog i rasplinutog mita o antičkim Makedoncima iz vremena nacionalnog preporoda,<sup>142</sup> objavljinjem kritičkog izdanja istorije makedonskog naroda »Slavjanomakedonska opšta istorija«, napisane 1892 g. od Gjorgije Pulevskog (1817/8–1895), koji na 1700 stranica prikazuje istoriju od mitskih predaka do njegovog vremena (kraj XIX veka)?<sup>143</sup> Ovaj *prosvjetitelj-autodidakt*<sup>144</sup> prihvata tvrđenje Nemca L. F. Pasofa da su antički Makedonci Sloveni.<sup>145</sup> Odgovor na ovo pitanje zavisi od toga kojoj političkoj opciji pripadate, ali činjenica je da u ovakvoj atmosferi, svaki rad povezan sa antičkom istorijom Makedonije, znači podržavanje nacionalnog mita.<sup>146</sup>

<sup>140</sup> Утрински весник, X/2963, од 15. 04. 2009, стр. 4 и Вечер, 14078, од 15. IV 2009, стр. 3.

<sup>141</sup> Vidi Дневник XV/ 3950 од 23 IV 2009. Za to je dobio javnu podršku od penzioniranog profesora arheologije Iv. Mikulčića koji penzionerske dane ispunjava izradom portreta Aleksandra Makedonskog u mozaiku, vidi Фокус, бр. 710, 6. 02. 2009, str. 12, 15 i 19.

<sup>142</sup> Б. Ристовски, »Александар Македонски во историската свест на македонските писатели од XIX и XX век«, in Портрети од македонската литература и национална историја, стр. 220–222.

<sup>143</sup> Гоѓија М. Пулејски, Славјано-маќедонска општа историја, припремljena за штампу 1892/3, приредили B. Ristovski i B. Ristovska-Josifovska, I-XL predgovor, 1005–1060 pogovor, indeksi i bibliografija, Skopje, 2003, 1003 стр.

<sup>144</sup> Bio je pisac četvorojičnog, ustvari petojičnog rečnika (makedonski, srpski, albanski, turski i grčki, objavljenog u Beogradu 1873), pa trojezičnog rečnika, 1875 gde je izložena nacionalna ideologija, kao i prve štampane makedonske gramatike (Slognica rečovska, Sofija 1880).

<sup>145</sup> Slovenska pripadnost prastanovništva u nekim pokrajinama rimske Ilirike, uključujući Makedonce, bila je omiljena teza pisaca iz tog regionala počešvi od XVI veka. Najraniji i najslavniji su primeri Hvaranin Vinko Pribojević (1525) cf. O podrijetlu , i Dubrovčanin Mavro Orbini (1601), cf. M. Orbini, Kraljevstvo Slavena. Kod njih teza već prerasta u sveilirsku, jer izjednačuju ilirsko sa slovenskim imenom. Takva su gledanja u opticaju i u XVII i XVIII veku, pa i sve do danas. Cf. B. Kuntić-Makvić, «Tradicija o našim krajevima u antičkom razdoblju kod dalmatinskih pisaca XVI i XVII st.», Živa antika 34, 1984, 155–164; Ead., «O povijesti upotrebe ilirskog nazivlja», Spomenica Ljube Bobana, Zagreb 1996, 133–143; Ead., «Hrvatska povijest i panonska povijest», Osječki zbornik, XXII–XXIII, 1997, 123–128. T. Czapik, O doświadczeniu przestrzeni kulturowej w iliryzmie, in Cywilizacja-przestrzeń-tekt, str. 60–67.

<sup>146</sup> Tako U. Brunnbauer, koji makedonskim istoričarima prebacuje nedostatak metodologije, moje zalaganje za drugačiji metodološki pristup u izučavanju pitanja porekla antičkih Makedonaca kvalificuje kao prezir, cf. Drevna nacionalnost i vjekovna borba za državnost: historiografski

Savremeni makedonski nacionalni mit je primer korišćenja starih istorijskih mitova, za očuvanje identiteta (kao reakcija na negiranje od strane suseda pomoći njihovih nacionalnih mitova) i države za koju se, posle skoro poluvekovnog postojanja u okviru jugoslavenske federacije, nažalost mora iznova boriti.

*Skopje, juna 2009*

P. S: Dok sam pripremala ovaj rad za štampu desila su se dva događaja za koje smatram da ih treba svakako pomenuti, jer pokazuju zaostrevanje nacionalne ideologije i politike u Grčkoj, spregu između grčke i bugarske politike, kao i skalndalozan odnos evropskih demokrata prema pravima manjina.

Tokom promocije grčko-makedonskog rečnika (promotori prof. R. Van Boeschoten, Holandija, prof. V. Friedman, USA) 2. juna 2009 god., članovi neofašističke organizacije Hrisi Avgi, upali su u prostoriju i verbalnim napadima pokušali su da spreče promociju.<sup>147</sup> I pored jasnih dokaza, jer se to odvijalo pred TV kamerama, ne samo da nije bilo osude od grčkih vlasti, što se još može i razumeti, već ni od evropskih političara, koji su se pozivali na pravo na protest i na iskazivanje različitog mišljenja i izjavljivali da nemaju dovoljno podataka da bi komentirali način protestiranja!<sup>148</sup> Ovo još jednom pokazuje duple standarde evropskih demokrata: da se kojim slučajem to desilo kod nas, ako nam ne bi nametnuli sankcije, svakako bi nam postavili dodatne uslove za članstvo u evropske (demokratske) institucije.

Drugi primer je grčko-bugarska sprega. Naime, na bugarsko-grčkoj granici, na graničnom prelazu Kula, 25. maja 2009 god. zaplenjeno je 15.000 DVD diskova propagandnog materijala za izbore za evropski parlament,<sup>149</sup> naručenih i radenih u Bugarskoj za potrebe organizacije makedonske manjine u Grčkoj *Vinožito – Ouranio toxo – Rainbow*. Time je osiromašena predizborna kampanja Vinožita koja je od grčkih vlasti onemogućena odbijanjem da se emituju spotovi Vinožita zbog paralelnog korišćenja makedonskog jezika.

---

mitovi u Republici Makedoniji (BJRM) in Historijski mitovi na Balkanu, Sarajevo, I, 2003, str. 303, dok u njegovom članku, »Illyrer, Veneter, Iraner, Urserben, Makedonen Altbulgaren. Autochtonistische und nichtslawische herkunftsmythen unter den Sudslawen«, in Zeitschrift für Balkanologie, 42 (2), 2006, na str. 53 mišljenje urednika P. Kuzmana, izrečeno u predgovoru moje knjige Studii, pripisuje meni, iako ga u prethodnom članku citira tačno, što pokazuje da se ne radi o previdu već o namernom iskrivljavanju, što najblaže rečeno, nije kolegijalno.

<sup>147</sup> Promocija je bila u zgradи Udrženja stranskih novinara u Atini, a organizator i izdavač Evropska slobodna alijansa »Vinožito-Ouranio toxo-Rainbow«, organizacija makedonske manjine, Vidi Dnevnik XIV/3984, od 4/5. VI. 2009, str. 1–2; Nova Makedonija LXV/21704, od 4/5. VI. 2009, str. 1 i 4. Interview with Victor Friedman after the incident: <http://a1.com.mk/vesti/video.asp?Video=..tID=109540> Macedonian News Reports <http://www.youtube.com/watch?v=eLzl-dAMRfA>, <http://www.a1.com.mk/vesti/default.aspx?VestID= 109535>; [http://www.novinite.com/view\\_news.php?id=104346](http://www.novinite.com/view_news.php?id=104346) vidi komentar Victor Friedman, Professor of Balkan and Slavic Linguistics, University of Chicago, Attack of the Xrissi Avgi (Golden Dawn) a Greek Neo-Nazi party during the presentation of the Greek – Macedonian dictionary, dostupno na [http://www.youtube.com/watch?v=2hVZYz\\_gH5k](http://www.youtube.com/watch?v=2hVZYz_gH5k).

<sup>148</sup> Vidi izjavu An Mari Ali, Шплиц, од 6/7. V. 2009, str. 4.

<sup>149</sup> <http://www.allvoices.com/contributed-news/3369716-the-party-of-macedonians-in-greece-vinozito-rainbow-video-clips-rejected-by-greek-tv-stations>.

**Literatura:**

- Александар, кралот на Македонците, непознат византиски автор, Скопје: Зумпрес, 1994.
- Александрида, *Oхрид: Македонија првата*, 2001.
- Abecedar*, en Athinais, 1925.
- Abecedar-Абецедар*, јубилејно издание, 1925–1985, Makedonska revija, Skopje.
- Aleksovski, Duško, »Recherches de l'Art Rupestre de la Republique Macédoine« *Bollettino del Centro Studi e Museo d'Arte Preistorica di Pinerolo*, V–VI no. 7–8, 1991–1992.
- Armstrong, John, *Nations before Nationalism*, Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1982.
- Benac, Alojz, »Prediliri, Protoilirii i Prailirii – Vorillyrier, Protoillyrier und Urillyrier«, in *Simpozijum o teritorijalnom i hronološkom razgraničenju Ilira u praistorijsko doba*, Sarajevo: Centar za balkanološka ispitivanja, pos. izd. CBI, I/IV, 1964, str. 59–94.
- Белчев, Ташко, *Македонија четири илјади години писменост, цивилизација и култура*, книга 1–2, Скопје: Штрк, 1993–1996.
- Белчев, Ташко, *Македонија центар на венетската цивилизација*, Скопје: Профа-компани, 1995.
- Bernal, Martin, *Black Athena*, New York: Vintage, vol. I, 1987.
- Бернал, Мартин, *Црна Атена: афроазиските корени на класичната цивилизација*, I, Скопје: Табернакул, 2009.
- Bissett, James, »War on terrorism skipped the KLA«, National Post, Don Mills, Ontario, 13 November 2001.
- Битовски, Крсте, *Македонија во деветнаесетиот век до Балканските војни (1912–1913)*, in *Историја на македонскиот народ*, III, Скопје: Институт за национална Историја, 2003.
- Битовски, Крсте, *Солунските атентати 1903*, Скопје: Институт за национална историја, 2003.
- Бошевски Томе – Тентов Аристотел, *Tracing the script and the Language of the Ancient Macedonians / По трагите на писмото и на јазикот на античките Македонци*, *Приложи, одд. за математичко-технички науки XXVI/2, 2005*, МАНУ, двојезично, стр. 7–50 eng.; 51–90 mak.
- Бошковски, Петар, *Александар на исток*, Скопје: Матица македонска, 1994.
- Bratož, Rajko, »Il mito dei Veneti presso gli Sloveni«, *Quaderni guilliani di storia*, XXVI/1, 2005, str. 17–54.
- Brunnbauer, Ulf, *Drevna nacionalnost i vjekovna borba za državnost: historiografski mitovi u Republici Makedoniji (BJRM)*, in *Historijski mitovi na Balkanu*, Sarajevo: Institut za istoriju, I, 2003, str. 290–327.
- Brunnbauer, Ulf, »Illyrer, Veneter, Iraner, Urserben, Makedonen Altbulgaren. Autochthonistische und nichtslawische herkunftsmythen unter den Sudslawen«, in *Zeitschrift für Balkanologie*, 42 (2), 2006, стр. 37–63.
- Буквар – *ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ*, Thessaloniki: Batavia, 2006.
- Bulletin of the European Communities*, no 6, 1992.
- Cabanes, Pierre– Cabanes, Bruno, *Passions albanaises, de Berisha au Kosovo*, Paris: Odile Jacob, 1999.
- Czapik, Tomasz, O doświadczeniu przestrzeni kulturowej w iliryzmie, in *Cywizylacja-przestrzeń-tekt*, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005, str. 60–67.
- Čašule, Ilija, Burushaski Etymologies. The Indo-European and Paleo-Balkanic Affinities of Burushaski, *Etymological Studies*, no 1, München: LINCOM Europe, 1998.

- Čašule, Ilija, »Burushaski-Phrygian Lexical Correspondences in Ritual, Burial, Myth and Onomastics«, *Central Asiatic Journal*, 48/1, 2004, str. 50–104.
- Чашуле, Илија, Основни бурушаски етимологији: индоевропските и палеобалканските афинитети на бурушаскиот, Скопје: Три, 2001.
- Чепреганов, Тодор, »Самостојна Република Македонија«, in *Историја на македонскиот народ*, Скопје: Институт за национална Историја, 2008, стр. 329–341.
- Danforth, Loring, *The Macedonian conflict, ethnic Nationalism in a transnational World*, Princeton: Princeton University Press, 1995.
- Delacoulonche, Alfred, *Berceau de la puissance macédonienne des bords de l'Haliacmon et ceux de l'Axius*, Paris, 1859
- Делакулонш, Алфред, *Луката на македонската државност*, Охрид: Макеоднија Прима, 2000.
- Документи за борбата на македонскиот народ за самостојност и национална држава, том I, Скопје: Филозофски факултет, Унив. Кирил и Методиј. 1981.
- Донски, Александар, *Античко – македонското наследство во денешната македонска нација*, Штип: Центар за културна иницијатива, 2000.
- Донски, Александар, *Уделот на Македонците во светската цивилизација*, Штип: Центар за културна иницијатива, 2002.
- Донски, Александар, *The descendants of Alexander the Great of Macedon*, Štip, Sidney: Macedonian Literary Association »Grigor Prlichev«, 2004.
- Донски, Александар, *Јазикот на античките Макеодници*, Сиднеј: »Григор Приличев«, 2007.
- Донски, Александар, *Tajnata na bakarnata kniga*, Штип: Донски А., 2007.
- Донски, Александар, *Американскиот јасновидец во контакт со духот на Александар Македонски*, Штип: Емар, 2009.
- Донски, Александар, *Денешните потомци на античко-македонската царска династија*, Штип: Macedonian Literary Association »Grigor Prlichev«-Sidney, 2007.
- Драганов, Петар, Македонско -Славянски Сбрникъ, I, С. Петербургъ: Типография Е. Evdokimova, 1894.
- Duraković, Asaf. *Od Bleiburga do muslimanske nacije*, Toronto: Vedrina, 1974.
- Чами, Книга на Искандарови мудrosti, Скопје: Александар & Александар, 2001.
- Elliniki foni*, 8 avgust 1959.
- Fol, Aleksandar (ed), *Българите/The Bulgarians*, Sofia: Tangra, 2000.
- Foni tis Kastorias*, 4 oktomvri 1959.
- Friedman, Victor, Macedonian Language and Nationalism during the Nineteenth and Early Twentieth Centuries, *Balcanistica*, II, 1975, str. 83–98.
- Perjančić, Božidar, Invasions et installations des Slaves dans les Balkans, in: *Villes et peuplement dans l'Ilyricum protobyzantin*, Actes du colloque organisé par l'École française de Rome (Rome, 12–14 mai 1982), Rome: École française de Rome, 1984, p. 85–109.
- Ѓорѓиев, Драги, *Населението во македонско-албанскиот граничен појас (XV-XVI век)*, Скопје: Институт за национална Историја, 2009.
- Ѓорѓиев, Драги, Македонија под османлиска власт (од крајот на XIV до крајот на XVIII век) in *Историја на македонскиот народ*, Скопје: Институт за национална Историја, 2008.
- Георгиевски С. – Додевски С., *Документи за Република Македонија 1990–2005*, кн. III, Скопје: Правен Факултет Јустинијан Први, 2008.
- Hastings, Adrian, *The construction of Nationhood: Ethnicity, Religion and Nationalism*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

- Hechter, Michael, *Principles of Group Solidarity*, Berkley: University of California Press, 1987.
- Horvat, Katja, »Muzej kot vir mnogovrstnih glasov«, *Arheo* 24, Ljubljana 2007, str. 5–13.
- Human Rights Watch: Denying Ethnic Identity: The Macedonians of Greece, New York, 1994.
- Human Rights Watch/Helsinki, Destroying Ethnic identity: selective persecution of Macedonians in Bulgaria, News from Helsinki Watch, New York, 1991.
- Илев, Илија »The Proper Use of Ancestors«, *Ethnologia Balkanica*, 2, 1998, стр. 7–18.
- Илиевски Петар, Два спротивни приода кон интерпретацијата на антички текстови со антропонимска содржина (со посебен осврт кон античко-македонската антропонимија), Прилози, одд. за лингвистика и литературна наука, XXXI, 1, МАНУ, Скопје, 2006, 2008.<sup>2</sup>
- Иљов, Васил, Нови сознанија за писменоста, јазикот и културата на древните Македонци, *Македонија*, 45/558, 1999, стр. 28–29.
- Иљов, Васил, Обелискот на зетот ил и на зетот ир'кле сп'зки околу 7.000–5000 г. п.н.е., *Македонија*, 48, бр. 592, 593 594, 2001, стр. 50–61.
- Imamović, Enver, *Korijeni Bosne i bosanstva*, Sarajevo: Međunarodni centar za mir, 1995.
- Imamović, Enver, *Bosna i Hercegovina: od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata*, Sarajevo: Bosanski kulturni centar, 1998.
- Imamović, Enver, *Porijeklo i pripadnost stanovništva Bosne i Hercegovine*, Sarajevo: Art 7, 1998.
- Јосифовска-Драгојевић, Борка, Грчки натпис са архитрава једног храма из села Марвинаца, *Жива антика*, 15, Скопје, 1965, стр. 137–147.
- Kahl, Hans-Dietrich, »Slowenen und Karantanen. Ein europäisches Identitätsproblem«, in *Streitzeuge durch das Mittelalter des Ostalpenraumes*, Ljubljana: SAZU: Zveza zgodovinskeh društev Slovenije, 2008.
- Камбуровски, Паскал, *Гробот на Александар Македонски*, Скопје: Камбуровски П., 2003<sup>3</sup>.
- Kaneff, Dema, Negotiating ther Past in Post-Socialist Bulgaria, *Ethnologia Balkanica*, 2, 1998, str. 31–46.
- Karakasidou, Anastasia, *Fields of Wheat, Hills of Blood*, Chicago: University Chicago Press 1997.
- Каракасиду Анастасија, *Полиња жито, ридишта крв*, Скопје: Marop, 2002.
- Karakasidou, Anastasia, *Transformation of Identity*, in V. Roudometof (ed), *The Macedonian Question: Culture, Historiography, Politics*, New York: Columbia University Press 2000 = *Македонското прашање: култура, историографија, политика*, Скопје: ЕвроБалкан, 2003.
- Карлие, Пјер Демостен, *Historia Antiqua Macedonica*, no 1, Скопје: Догер 1994. Carlier, Pierre, *Demosthenes*, Paris: Fayard, 1990.
- Kaser Karl – Halpern Joel, »Historical Myth and the Invention of Political Folklore in contemporary Serbia«, *Anthropology of Eastern Europe Review*, 1998/1.
- Катарџиев, Иван, »Положбата на Македонците под Гриција«, in *Историја на македонскиот народ*, Скопје: Институт за национална Историја, 2008.
- Киријазоски, Ристо, *Македонските национални институции во егејскиот дел на Македонија (1941–1961)*, Скопје: Институт за Национална Историја, 1987.
- Katičić, Radoslav, »Suvremena istraživanja o jeziku starosjedilaca ilirskih provincija – Die neuesten Forschungen über die einheimische Sprachschicht un ilyrischen Provinzen«, in *Simpozijum o teritorijalnom i hronološkom razgraničenju Ilira u praistorijsko doba*, Sarajevo: Centar za balkanološka испитивања, pos. Izd. CBI, I/IV, 1964, str. 9–58.

- Katičić, Radoslav, *Ancient Langues of the Balkans*, The Hague: Mouton, 1976. Меловски, Христо, *Москополски зборник*, Miscelanea byzantino-macedonica, I, Скопје: Догер, 1996.
- Киселиновски, Стојан, *Статусот на македонскиот јазик во Македонија (1913–1987)*, Скопје: Мисла, 1987.
- Киријазоски, Ристо, *Петте судбоносни години во Егејска Македонија, 1945–1949*, Скопје: Институт за национална Историја, 2009.
- Kofos, Evangelos, *Nationalism and Communism in Macedonia*, Thessaloniki: Institute for Balkan Studies, 1964.
- Kolstø, Pål., »Procjena uloge historijskih mitova u modernim društvima«, in *Historijski mitovi na Balkanu*, Sarajevo: Institut za Istoriju, 2003, str. 10–36.
- Kosina, Gustav, *Die deutsche Vorgeschichte – eine hervorragende nationale Wissenschaft*, Leipzig: Käbitzsch, 1934<sup>6</sup>.
- Košćak, Vladimir, Iranska teorija o podrijetlu Hrvata – Iranian theory of the croatian's origin, in *Etnogeneza Hrvata – Ethnogeny of the Croats*, ur. N. Budak, Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske: Zavod za hrvatsku povjest Filozofskog fakulteta, 1996, 110–116; 233–234.
- Kuntić-Makvić, Bruna, »Tradicija o našim krajevima u antičkom razdoblju kod dalmatinskih pisaca XVI i XVII st.«, *Živa antika* 34, Skopje, 1984, str. 155–164.
- Kuntić-Makvić, Bruna, »O povijesti upotrebe ilirskog nazivlja«, *Spomenica Ljube Bobana*, Zagreb: Zavod za hrvatsku povjest Filozofskog fakulteta 1996, str. 133–143.
- Kuntić-Makvić, Bruna, »Hrvatska povijest i panonska povijest«, *Osječki zbornik*, XXII–XXIII, 1997, str. 123–128.
- Кушевски, Воислав, За појавата на »Абецедарот«, *Историја*, XIX/2, 1983, стр. 179–188.
- Кушевски, Воислав, *Македонското прашање во Друштвото на народите*, Скопје: Филозофски факултет, 2001.
- Laffan, Robert George Dalrumple, *The Serbs: the Guardians of the Gate*, New York: Dorset Press, 1999
- Ламб, Харолд, *Александар Македонски*, Скопје: Култура, 1989.
- Lemerle, Paul, Invasions et migrations dans le Balkans depuis la fin de l'époque romaine jusq'au VIII siècle, *Revue Historique*, 1954, str. 265–308.
- Lilčić, Victor, »An attempt at reconnaissance of the town of Pelagonia« in *Hommage to M. Garašanin*, Beograd: Sanu – Manu, 2006, str. 593–606.
- Lithoxou, Dimitris, Dhio anekdhota dokumenta yia tin istoria ke ti sindhisi tis slavomakedonikis minoititas kata tin prometaksi periodho, *Ejtos Orion*, 6. jun 1992, str. 36–42.
- Luković-Pjanović, Olga, *Srbi ... narod najstariji*, Beograd: Miroslav 2003<sup>2</sup>
- Манфреди, Валерио Масимо, *Александар*, I–III, Скопје: АЕА:Мисла, 2004.
- Маркус, Ангелина, *Македонски древни вредности*, Скопје: Културен центар »Скрб и утеша«, 2001.
- Маркус, Ангелина, *Македонски древни театри*, Скопје: Маркус А., 2005.
- Маркус, Ангелина, *Македонска древна медицина*, Скопје: Културен центар »Скрб и утеша«, 2005.
- Маркус, Ангелина, *Филип II Македонецот*, Скопје: Инвест трејд, 2005, 2008 (koautor R. Popovski).
- Маркус, Ангелина, *Аристотел Македонецот*, Скопје: Маркус А., 2007.
- Маркус, Ангелина, *Алкомена, древен град во Пелагонија*, Скопје: Маркус А., 2007.
- Маркус, Ангелина, *Македонски древни ковани пари*, Скопје: Маркус А., 2009.
- Mazower, Mark (ed.), *After the War was over; reconstructing the Family, Nation and State in Greece 1943–1960*, Princeton 2000= Мазовер, Марк, *Откако војната заврши*, Скопје: Евро Балкан Pres, 2007.
- Мицковиќ, А., *Александар и смртта*, Скопје: Култура, 1992.

- Milosavlevski Slavko – Tomovski, Mirče, *Albanians in the Republic of Macedonia, 1945–1995*, Skopje : NIP »Studentski zbor«, 1997.
- Милетич, Любомир, Нова латинска писменост за македонските българи подът Гърция, Abecedar, *Македонски прегледът*, София, 5–6. 1925, str. 229–232.
- Мојсов, Лазар, *Околу прашањето на македонското национално малцинство во Гриција, еден поглед врз отсекжната документација*, Скопје: Институт за национална историја, 1954.
- Moroz-Grzelak, Lila, *Aleksander Wieliki, a macedonska idea narodowa*, Warszawa: Institut Slawistiky polskiej Akademii nauk, 2004.
- Muzić, Ivan, *Hrvati i autohtonost na teritoriji rimske provincije Dalmacije*, Split: Knjigotisak, 2001.
- Niedermuller, Peter, »Zeit, Geschichte, Vergangenheit, Zur kulturellen logik des Nationalismus im Postsocialismus«, *Historische Anthropologie*, 5 (2), 1997, str. 245–267.
- Николов, Стефан, Сфаќања на етничитетот во бугарската политичка култура: неразбирања и искривоколчувања, in Рудометоф, Виктор, *Македонското прашање*, Скопје: Евро Балкан Прес, 2003, стр. 299–300 = Roudometof, Victor, *The Macedonian Question: Culture, Historiography, Politics*, New York: Columbia University Press, 2000.
- Novaković, Predrag, Use of past, ancestors and historical myths in the Yugoslav wars in 1990s, Archaeology and the Changing Identity in the Former Yugoslavia, *Portolano Adriatico*, III/3, 2007, str. 47–64.
- Orbini, Mavro, *Kraljevstvo Slavena*, Zagreb: Golden marketing : Narodne novine, 1999.
- Osmanagić, Semir, *Bosanske piramide sunca*, Sarajevo: Klepsidra, 2005.
- Osmanagić, Semir, *The Bosnian Valley of Pyramids*, Sarajevo: Mauna-Fe, 2006.
- Пановска, Лильана, Крајот на една илузија. *Граѓансата војна во Гриција и Македониите 1946–1949*. Скопје: Институт за национална Историја, 2003.
- Папазоглу, Фанула, *Историја на хеленистичкиот период*, Скопје: Филозофски факултет, Скопје, 1995
- Pešić, Radivoje, *Vinčansko pismo i drugi gramatološki ogledi*, Beograd: Pešić i sinovi, 2001<sup>3</sup>.
- Панов, Митко, »Македонија и Словените (од средината на VI до средината на IX. век)« in *Историја на македонскиот народ*, Скопје: Институт за национална историја, 2008, стр. 79–90 = »Macedonia and the Slavs (the midle of the VI Century – the midle of the IX Century)« in *History of the Macedonian people*, Skopje: Institut za nacionalna istorija, 2008, pp. 78–84.
- Поповски, Анте, Повелба на Александар Македонски in *Древо што крвави*, Скопје: Детска радост, 1991.
- Pribojević Vinko, *O podrijetlu i slavi Slavena*, Zageb: Golden marketing : Narodne novine, 1997.
- Проева, Наде, Студии за античките Македонци, *Historia Antiqua Macedonica*, no 5, Скопје: Македонија Прима, 1997.
- Проева, Наде, Историја на Артадите, *Historia Antiqua Macedonica*, no 8, Скопје: Графотисок, 2004.
- Pouqueville, François, *Histoire de la régénération de la Grèce* (comprenant le précis des évènements depuis 1740 jusqu'en 1824), Paris: Firmin Didot père et fils, 1824.
- Пулевски, Ѓорѓија М., *Славјано-маќедонска општа историја*, 1892/3, приредувачи Ристовски Блаже – Ристовска-Јосифовска, Биљана, (ed) I–XL предговор, 1005–1060 поговор, индекси и библиографија, Скопје: Македонска академија на науките и уметностите, 2003.
- Пулевски, Ѓорѓија М., *Слогница речовска*, София: Народна печатница на Б. Прошекъ, 1880.

- Расин, Жан, *Александар Велики, Скопје*: Детска радост, 1995.
- Report of the Conference*, vol I, New York, 1979: Third United Nation conference of the standardization of Geographical Names, Athens, 17 August–7 September, 1977.
- Richter, Heinz, *British Intervention in Greece: from Varkiza to Civil War, February 1945 to August 1946*, London: Merlin, 1985.
- Ристовски Блаже и Ристовска-Јосифовска Билјана (ed), *Македонска Александрида*, Скопје: Институт за национална историја, 2005.
- Ристовски, Блаже, »Александар Македонски во историската свест на македонските писатели од XIX и XX век«, in *Портрети од македонската литература и национална историја*, I, Скопје: Култура, 1989, стр. 220–222.
- Rossos Andrew, *The Macedonians of Aegean Macedonia: A British Officer's Report 1944, Slavonic and East European Review*, 69, 1991, str. 293–294.
- Rossos, Andrew, *Macedonia and the Macedonians, a history*, Toronto: Hoover Institution Press, 2008.
- Ryder, Timothy Thomas Benett, *Koine Eirene*, Oxford: Oxford Univ. Press, 1965.
- Саракински, Воислав, »Дискретната смрт на методологијата«, *Историја*, XLII/ 1–2, 2006, стр. 165–176.
- Sedaj, Ekrem, Les tribus illyriennes dans les chansons homériques, *Studia Albanica*, I, 1986, str. 157–172.
- Cimovski Todor, *Атлас на населените места во Егејска Македонија / Atlas of the inhabited places of the Aegean Macedonia*, Skopje: Makedonska kniga, 1997.
- Simovski, Todor, *Населените места во Егејска Македонија/The inhabited places of the Aegean Macedonia*, Skopje: Združenje na decata begalci od egejskiot del na Makedonija, Skopje, 1998, I–II.
- Славеска, Лидија, *Етногенезата на македонскиот народ, континуитет и традиција, некои аспекти*, Скопје: Матица македонска, 1992.
- Smith, Anthony, *Myths and Memories of the Nation*, Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Steppan, Hans, Die mazedonische Knoten, Die Identität der Macedonier dargestellt am Beispiel des Balkanbundes 1878–1814, Frankfurt/M: Peter Lang, 2004.
- Stojčev, Vanče, Macedonia – Cradle of Civilisation and Weapons, *Odbrana*, br. 60, april 2001  
= Стојчев, Ванче, Македонија, лулка на цивилизацијата и на оружјето, *Одбрана* 60, април 2001, стр. 47–49.
- Стојчевска- Антиќ, Вера, *Претсказувањата на голем Александар*, Скопје: Зумпрес, 1996.
- Stojković, Momir (ed.), *Balkanski ugovorni odnosi, 1876–1996*, t. I, Beograd: Službeni list SRJ, 1998.
- Шапкарев, Кузман, Народни пъесни и стариини, *Марица*, V/377, Пловдив, 13.IV. 1882, str. 4–5.
- Šavli Jožko – Bor, Matej, *Unsere Vorfahren die Veneter*, Wien: I. Tomačić, 1988.
- Schöpflin, George, *Nations Identity Power*, New York: New York University Press, 2000.
- Шишманов, Иван, Д., Абецедарътъ, *Българска мисълъ*, I, 3, София, 1926, str. 293–306.
- Šišmanov, Ivan, *L'Abécédaire à l'usage des minorités bulgares en Grèce*, Sofia: Imprimerie de la Cour, 1926. (20 р.)
- Шопов, Владимир, *Записи и сништа за Александар Магнум*, Скопје: АБ: Шопов, 1997.
- Шукарева, Анета, Александар III Македонски, (336–323) Македонија – светска империја, in *Историја на македонскиот народ*, Скопје: Институт за национална историја, 2008, стр. 41–50.
- Табов, Йордан, *Антична България*, София : <<Пи Си Ем –1>>, 2000.

- Tod, Marcus N., *A Selection of Greek Historical Inscriptions*, Oxford: Oxford Univ. Press, 1985.
- Todorova, Maria, *Imagining the Balkans*, Oxford: Oxford University Press, 1977.
- Trifunovska, Snežana, *Yugoslavia through documents from its creations*, Dordrecht, Boston, London: Martinus Nijhoff Publishers, 1994.
- Вајгал, Артур, *Александар Македонски*, Скопје: Мисла, 1992.
- Van Boeschoten, Riki, *Ethnicity and the Cultural Division of Labour: the Case of Macedonia*, conference: Ethnicity and Anthropology, Amsterdam, 1993.
- Велков, Владан, *Александар Македонски*, Скопје: Македонска искра, 2005.
- Вилкен, Улрих, *Александар Македонски*, Скопје: Мисла, 1988.
- White Book, Terrorism of the so-called NLA*, Skopje: Ministry of Internal Affairs of the Republic of Macedonia, 2001.

**Izvori:**

Demosth., *Phil. III.*

Thouk., I, 4

**Elektronski izvori:**

- N. Gruevski, *TV A1, 01. III 2009* <http://www.a1.com.mk/vesti/default.aspx?VestID=105136>.
- Country Reports on Human Rights Practices, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor*, 2002 March 31, 2003 [http://www.ellisislandrecords.org.search/matc ...](http://209.85.129.132/search?q=cache:UgcL-Irto8J:www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18379.htm+kidnapped+and+tortured+macedonians+mavrovo&cd=- ICMP= International Commission on Missing Persons, GR.32.1.doc , Second and – Third Combined Periodic Reports of the Former Yugoslav Republic of Macedonia on the implementation of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: Statement by the, http://www.wpct.org/1997.htm (- Robin O'Neill, <i>The Macedonian Question</i>, The 21st Thomas Corbishley Memorial Lecture 1997, The Wyndham Place Charlemagne Trust)</a></p><p><a href=)
- [http://www.globalresearch.ca/articles/BIS111A.html+lord+ robertson%2Balbanian+terrorism+in+macedonia&cd=2&hl=de&ct=clnk&gl=de: http://209.85.129.132/search?q=cache:iVKmaFohoEJ:www.novinite.com/view\\_news.php%3Fid%3D91875+greece+vetoed+Macedonia&cd=5&hl=de&ct=clnk&gl=de](http://www.globalresearch.ca/articles/BIS111A.html+lord+ robertson%2Balbanian+terrorism+in+macedonia&cd=2&hl=de&ct=clnk&gl=de: http://209.85.129.132/search?q=cache:iVKmaFohoEJ:www.novinite.com/view_news.php%3Fid%3D91875+greece+vetoed+Macedonia&cd=5&hl=de&ct=clnk&gl=de)
- <http://209.85.129.132/search?q=cache:t38op5scdzwJ:www.osservatoriobalcani.org/article/article/9365/1/216/+greece+vetoed+Macedonia&cd=21&hl=de&ct=clnk&gl=de>
- <http://macedoniadaily.blogspot.com/2008/03/earliest-macedonian-immigrant-in-us-in.html>
- [http://www.burger.si/Ljubljana/Cerkve\\_Stolnica02.htm](http://www.burger.si/Ljubljana/Cerkve_Stolnica02.htm)
- <http://www.ego.com.mk/star/archiva/broj43/6.htm>
- <http://www.antickimakedonci.com.mk/VasilIllov.htm>
- <http://a1.com.mk/vesti/video.asp?Video=...tID=109540> *Macedonian News Reports*
- [http://www.youtube.com/watch?v=eLzl-dAMRfA, http://www.a1.com.mk/vesti/default.aspx?VestID=109535; http://www.novinite.com/view\\_news.php?id=104346](http://www.youtube.com/watch?v=eLzl-dAMRfA, http://www.a1.com.mk/vesti/default.aspx?VestID=109535; http://www.novinite.com/view_news.php?id=104346)
- [http://www.youtube.com/watch?v=2hVZYz\\_gH5k.](http://www.youtube.com/watch?v=2hVZYz_gH5k.)
- <http://www.allvoices.com/contributed-news/3369716-the-party-of-macedonians-in-greece-vinozito-rainbowvideo-clips-rejected-by-greek-tv-stations.>
- <http://tangra-bg.org/bul/zafondaciata.htm>
- <http://www.morm.gov.mk/2001/odbrana/odb60e.htm>

**Štampa:**

- Ахмети, Али, »Александар Македонски имал албанска крв«, Сега, бр. 3, 14. 5. 2009.
- Вест*, IX/2669, 11.V. 2009, стр. 12–14: Со Александар Македонски ми се оствари сонот. *Вечер*, 14078, 15. IV. 2009, стр. 3: Пронајден гробот на Александар Македонски.
- дар-мар [Марковиќ Дарко], Пеќко, *Време*, VI/1623, 25. III. 2009, стр. 32.
- Дневник*, XIV/3984, 4–5. VI. 2009, стр. 1–2: Фашисти го помрачија речникот.
- Дневник*, XIV/3995, 19. VI. 2009, стр. 1 и 3: Го губиме името ако не докажеме античко потекло.
- Дневник*, XIV/3950, 23. IV. 2009, стр. 1–2: Ќе го копираме саркофагот на Александар Македонски.
- Јаконов, Небојша, »Црни ние со Црната Атенак«, *Глобус*, 103, 14. IV 2009, стр. 38–39.
- Кузман, Паско, «Моите часовници го знаат местото на гробот на Александар Велики», *Life Magazin*, год. IV/36, април 2009.
- Кузман, Паско, »Археологија – најработодавна гранка«, *Нова Македонија*, LXV/21683, 9–10. V. 2009, стр. 28.
- Лилчиќ, Виктор, »Потребен ни е нов Александар Македонски«, *Дневник*, XI/3131, 5–6. VIII. 2006, стр. 15.
- Ивановска, Vesna, »Ренесансна година во македонската археологија«, *Дневник*, XIII/3560, од 03, I. 2008.
- Македонско Сонце*, бр. 587, 30. IX. 2005.
- Невзат Халили, «Редефинирање на Македонија во „Унија на Македонците и Албанците“», *Македонско сонце*, XV/750, 14. 11. 2008, стр. 22–23.
- Нова Македонија*, LXV/21704, 4–5. VI. 2009, стр. 1 и 4: Грчки националисти против грчко-македонскиот речник.
- Проева, Наде, »*Quo vadis, historia antiqua*«, *ЛИК*, бр. 57, 18. I. 1989, стр. 6–7.
- Проева, Наде, »*Quo vadis, historia antiqua* (За преводот наш наслушаен)«, «21», Скопје, 21. XII. 1990, стр. 32–33.
- Проева, Наде, »Името Македонија и грчките бесмислици«, Република, 7–8. I. 1992, стр. 17; Република, 9. I. 1992, стр. 17.
- Проева, Наде, »Александар Македонски би се смеел«, *ПУЛС*, бр. 80, 30. VII. 1992, стр. 17–19.
- Проева, Наде Qvo vadis, scientia nostra, *ПУЛС*, бр. 106/III, 28. I. 1993, стр. 33.
- Проева, Наде Qvo vadis, scientia nostra, *ПУЛС*, бр. 107/III, 4. 02. 1993, стр. 33 (Л. Славеска, Етногенезата на македонскиот народ, континуитет и традиција, некои аспекти, Скопје, 1992).
- Проева, Наде, Addenda за Разлеаната свест за компетенција, *ПУЛС*, бр. 111/II, 4. 03. 1993, стр. 6.
- Проева, Наде, »Странпациците на историјата на античка Македонија« (В. Тупурковски, Историја на Македонија од древнина до смртта на Александар Македонски, Скопје 1993) *ПУЛС*, бр. 214, 24. 02. 1995, стр. 40–1; *ПУЛС*, бр. 215, 16. 03. 1995, стр. 40.
- Проева, Наде, »Игнорирање на добро познати факти«, *Македонско време* V/48, X. 1998, стр. 17–19 = »Neglecting well known facts«, *The Macedonian Times*, V/48, October 1998, pp. 17–19.
- Проева, Наде, »Славомакедонци, фантомска именка за негирање на македонскиот народ«, *Вест*, бр. 265, 26–27. V. 2001, стр. 10.
- Проева, Наде, »Античките Македонци имале свој јазик«, *Денес*, XI/444, 9. III. 2007, стр. 28–32.

- Проева, Наде, »Скулптурите пред владата се опасно загрозени«, *Утрински весник*, VIII/2344, 27. III. 2007, стр. 15.
- Проева, Наде, »Името не се брани со копање по минатото«, *TEA Модерна*, X/437, 4. 02. 2009, стр. 14–17.
- Славеска, Лидија, За македонската генеза., бр 27: Близкоста на македонскиот современ јазик со Хомеровиот, *Време*, V/1503, 25. 10. 2008, стр. 22.
- Утрински весник*, IX/2701, 02. VI. 2008, стр. 3: »Во Арачиново пукотници како во војна, загина едно лице«; стр. 1 и 5: Окрвавени избори.
- Утрински весник*, IX/2830, 06. X. 2008, стр. 1 и 5: Македонија има напредок, но не е доволен за преговори со Европската унија.
- Утрински весник*, IX/2825, 31. X. 2008, стр. 19: Неолитското село Тумба Маџари е реконструкција на минатото.
- Утрински Весник*, X/2982, 11. V. 2009, стр. 4: Караманлис повторно ја нападна Македонија.
- Утрински весник*, X/2963, 15. 04. 2009, стр. 4: Сензација околу наводното откривање на гробот на Александар Македонски.
- Фокус*, бр. 707, 16. I. 2009, стр. 10–14: Огромна скулптура на Александар Македонски ќе го јавне скопскиот плоштад.
- Фокус*, бр. 730, 26. VI. 2009, стр. 28–29: Да ли Грците ја финансираат македонската анти-квизиција?
- Шпец*, 6/7. V. 2009, стр. 4 (изјава Ан Мари Али).

## S U M M A R Y

### Modern Macedonian myth as a response to the national myths of the neighbours (Albanian panillyrism, Greek panhellenism and Bulgarian panthracism)

Nade Proeva

History and archaeology<sup>2</sup> are especially ‘popular’ among politicians, because these disciplines are particularly suitable for attaining certain political and national objectives. However, these objectives have nothing in common with scholarly science. The aim of history is not to support and justify, let alone serve political purposes, but to study the past in an objective manner. The most blatant example of historical manipulation was when German national socialists used the theory of the German linguist and archaeologist G. Kosina<sup>3</sup> who equated the material culture of a certain territory with the modern nation on that territory. They propagated the belief of the superiority of the German race, allegedly the oldest Indo-Europeans, which is supposed to promote and impose their culture throughout the world. The most evident example of national communism in the Balkans took place in Albania during the rule of Enver Hodxa.<sup>4</sup>

When nationalism is on the rise, historical myths are used to glorify emerging nations and states. Today, the most typical example is the ideology of the modern Greek state that appropriated and misused the oldest historical myths while, at the same time, negates all migrations that followed later on its territory, regardless of how well-known or how documented they may have been: the Slav migration<sup>10</sup> and the gradual infiltration of Albanian nomads who since the 14/15<sup>th</sup> centuries had been slowly descending southward with their livestock herds across Epirus and Thessaly all the way to the Peloponnese. That ideology helped create the Modern Greek nation and a political state on a territory much larger than the ethnic territory of ancient Greece. This is

clearly evident from documents issued by the Greek state in which the territories of Macedonia and Thrace, annexed in 1913, were named “*New Lands*.<sup>13</sup> When it comes to Macedonia, this inclusion is done by placing the history of ancient Macedonia within the history of ancient Greece, even though the Hellenes since the 8<sup>th</sup> century BC lived in a polis-type state and despised the monarchic make-up of ancient Macedonia, considering it highly barbaric. Yet, contrary to the situation in ancient Greece, these barbarians<sup>18</sup> are now no longer that, but true Hellenes! Even more ironic is the fact that the Greeks in northern Greece have started to call themselves Macedonians.<sup>19</sup> By doing this, they are trying to prove that this, until very recently forbidden name (the part of Macedonia in Greece, and the corresponding State Ministry, had until 1982 been officially called *Voria Elada*, northern Greece), is of Greek origin. By presenting cultural achievements and artifacts from the area which in 1913 was annexed to Greece, as part of Greek culture, the Greeks are attempting to prove the rightful “ownership” of that territory. If created in such a way, this type of a state is known as a “historical state.” What is more, there have been arguments -that - there are no Antiquities on the territory of the Republic of Macedonia! As a response to this, in 2005 the Macedonian politicians decided to display original antique statues in front of the Government<sup>1</sup> building. Although it was originally planned that they would remain for only two months, during which time copies would be made, this has not been done yet – another irresponsible misuse of history.<sup>20</sup> (fig. 1)

Apart from the Greek romanticism (the *Pan-Hellenic theory*) other national myths in the Balkans have been created: the Albanian National Communism, from the era of Enver Hodxa’s, which is based on the old Pan-Illyrian theory, now limited to the Balkans and known as Balkan Pan-Illyrism; the Bulgarian Pan-Thracism; and the most recent *Macedonian Macedonism*, which is a reaction to the repeated denials of Macedonian identity and statehood. Only the Serbian national myth did not affect the creation of the new Macedonian national myth, because in 1996 Serbia recognized not only the Macedonian state and nation but also the continuity of the Macedonian state since 1944. The sole exception is the Serbian Orthodox Church which does not recognize the Macedonian church, reflecting the stance of the Greek Orthodox Church and Greek nationalism, and another exception is occasional dissonant tones from certain Serbian politicians.

The Albanian Pan-Illyrian and National-Communist myth spilled over prominent in Macedonia after the disintegration of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia. It was welcomed by the Albanian population in the westernmost part of the country which has been affected by gradual but consistent migrations since 17<sup>th</sup> century from Albania, and later from Kosovo.<sup>29</sup> The change in the ethnic makeup of the area was heightened by the Islamization of the local Macedonian population by the Ottoman authority<sup>28</sup> as well as the irresponsible demographic policy of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (President’s Tito’s acting as a godfather to the eighth child in a family). The nationalists of this new Albanian “majority” who recognize neither the state symbols nor the name,<sup>36,38</sup> and demand a federal system,<sup>30</sup> claiming part of the country (fig. 3) in which they already have more rights than any other minority anywhere in the world.

According to the Pan-Thracian myth, Bulgarians are the direct successors of the Thracians and the territories situated east of the river Vardar, settled by Paeonian tribes (whose Thracian origin has not been proved beyond doubt),<sup>46</sup> should be Bulgarian. The contemporary Bulgarian national myth deny the very existence of the Macedonian nation and language, using the argument that during the rule of Tsar Samuel the term Bulgaria referred to Macedonia as well, not attempting to explain this usage.<sup>49</sup> The fact is that Samuel usurped the title and the constitutional tradition of the Bulgarian state for his own state with a seat in Macedonia and not in Bulgaria. The political term was not based on ethnic structure, and had been used for all territories under his rule, from the Adriatic to the Black Sea and from the Sava and the Danube rivers in the north, to Larissa in the south. This is by no means the only example in Europe of appropriation of the state name for more than one nation.<sup>51</sup> That the term is not linked to an ethnic entity is indicated by the fact that the language of Sts. Cyril and Methodius was not named Bulgarian but Slavonic. Furthermore, in old Byzantine chronicles Macedonia was called *Sklavinia* or *Sklavicia*. In fact, prior to the formation of the Balkan states in the 19<sup>th</sup> century, the terms Greek and Bulgarian had neither ethnic nor political connotations. The term Bulgarian was used for all Slavs in the

Ottoman Empire or as a common term for a peasant, because the Slavs lived mostly in villages,<sup>50</sup> while the expression Greek was used for the Orthodox Christians, up to the beginning of the 19<sup>th</sup> century. However, since the 18<sup>th</sup> century written sources start to differentiate between Macedonia/Macedonian and Bulgaria/Bulgarian – up until the emergence of the Bulgarian “concern” for the liberation of Macedonia and the Bulgarian so-called “brotherly aid.”<sup>52</sup> The most typical example of this “aid” is the so-called Kresna Uprising of 1878, which Bulgarian historians named after its locality, because at that time the Macedonian nation did not yet have its own state and state institutions, hence no historians. However, the lead seal that remains from that time clearly bares the inscription “*makedonsko vostanie 1878*” (Macedonian uprising 1878) and the rules set by the Macedonian Uprising Committee constantly used the terms ‘Macedonian uprising,’ ‘Macedonian army’, and the ‘Liberation of the Macedonians’,<sup>54</sup> clearly indicating that the uprising, as well as other subsequent “Bulgarian” uprisings, were organized by Macedonians and not by Bulgarians! Another point worth mentioning is that on all of the American immigration lists from the beginning of the 20<sup>th</sup> century, the barely literate emigrants from all parts of Macedonia declared themselves as Macedonians,<sup>55</sup> not Bulgarian. This is another proof against the assertion that the Macedonian nation was created by a decree of Josip Broz Tito after the Second World War, or by a decree of the Comintern in 1934. In effect, the Comintern merely accepted the reality of the existence of the Macedonian nation.

The Pan-Hellenic interpretation of human history teaches us that Greece is the cradle of the entire European civilization. From the Phoenician alphabet to the Macedonian phalanx and the defeat of their biggest enemy, the Macedonians, everything is apparently a Hellenic achievement, – even though ancient Greeks clearly separated the Macedonians from the Hellenes.

Wherever there were Hellenic traces of any kind, be they in the form of commerce, cultural influence, and the likes, is claimed as Greek territory regardless of the population that had been living there for centuries. Ultimately, the past of the other side is appropriated in order to create, and strengthen, a more unified identity. For example, the defeat of the Hellenes at Chaeronea (338 B.C.) by the Macedonians has been portrayed as the unifying of all of the Hellenes even though the treaty that brought peace is exclusively referred to as the *koine eirene* (mutual peace) in all Hellenic sources written by Greek historiographers. The terms of peace, dictated by the victor, Philip II,<sup>62</sup> are cleverly camouflaged, but still clearly indicate that despite the proclaimed freedom and autonomy the true objective was subordination.

Assimilation, carried out by the more prosperous and stronger side, is being justified by national myths that use common elements and reducing differences to this end. Since the creation of the Modern Greek state, part of the Albanian, Macedonian and Turkish population in Greece had been repeatedly banished, either by violence or under the guise of voluntary population exchange.<sup>63</sup> Another part of this population has been assimilated using more drastic methods,<sup>68</sup> starting with the prohibition of the use of their native tongue, financial fines for each word spoken in the Macedonian language,<sup>69</sup> helenizations of Macedonian people’s names and replacement of the local toponyms<sup>70</sup> (this law, which was adopted on November 21, 1926, applies only to the part of Macedonia in Greece, but not to the Peloponnesus where Slav toponyms can be found to this day), and other abusive methods.<sup>71</sup> Luckily, history cannot be obliterated by law. This is why the Greeks still call the wind that blows over the Vardar valley, *Vardariotis* (after the river Vardar which they call by its ancient name Axios). This process culminated during the Civil War (1946 – 1949),<sup>73</sup> when the British as the Greek allies napalmed villages in that part of Macedonia, causing the civilian population to flee. This was the first time that napalm bombs had been used in modern warfare. The legitimate Greek government and the not recognized provisional Democratic Government, formed by the Communist Party of Greece, the only one to recognize the Macedonians (living in Greece),<sup>75</sup> organized a humanitarian action to evacuate the women and children (twenty eight thousand children were removed from Greece). This was the largest humanitarian aid project undertaken by the International Red Cross and the Red Crescent after the Second World War. These refugee children known as Deca Begalci never returned to their homes,<sup>76</sup> and this exodus denotes the beginning of the end of the (ethnic) cleansing of the Macedonians in their ethnic territory in Greece. It was not too long before

the Macedonians became a minority in their own country.<sup>77</sup> Additionally, in 1982, the Greek government adopted a law prohibiting those who are not of Greek origin, ie. Macedonians born in Greece, to return to Greece, in order to maintain the Macedonians as minority, thus violating once more a basic human right. Therefore, it is clear why today the Greek state strives with all its might to seal its actions, to negate the Macedonian name and the existence of the Macedonian nation as a whole.<sup>78</sup> These policies of the Greek state was made possible by the already well-known philhellenism - Greece is undeniably Europe's darling who is allowed to do anything, starting with the denial of its minorities, the violation of International Organizations' laws and abuse of its membership in them. For example, even though Greece has signed the Schengen Agreement, it does not issue Schengen visas to citizens of Macedonia; what is more, it does not even recognize visas issued to Macedonians by other Schengen countries which have to specify on the visas they issue that they are not valid for entry in Greece (fig. 4). Although Greece has undertaken not to hamper Macedonia's membership in international organizations,<sup>87</sup> it nevertheless managed to deter the admittance of the Republic of Macedonia in these bodies. Greece has been successful in getting the 'democratic' Europeans to blackmail Macedonia, starting with the Lisbon Declaration, adopted on June 22, 1992, which stipulated that Macedonia will be recognized only after it drops the name Macedonia from its official state name.<sup>81</sup> Sadly, it did not stop at that. Other demands were imposed on the Macedonians from the very same European states that preach us about what democracy is. The condition of eligibility for membership in the European Union and NATO, that requires Macedonia to come up with a name that will be a compromise for Macedonia as well as for Greece, imposed by them clearly illustrates how European democrats relate to myths.

As a reaction to this treatment of Macedonia, the public opinion in Macedonia regarding the name and identity issues imposed on the people, reached euphoric proportions, especially following Greece's veto of Macedonia's bid to join NATO. These issues became politicized in a very vulgar manner. Everyone became an overnight expert on Ancient Macedonia,<sup>117</sup> especially journalists, politicians, pseudo intellectuals,<sup>90, 131</sup> who have proclaimed themselves "historians" producing a new national myth that will allegedly protect Macedonia's national name, state and nation. It has to be mentioned that, unfortunately, some scholars have also been taking part in this process, particularly historians<sup>134, 135</sup> and archaeologists<sup>136, 137</sup> who have left no stone unturned in search of "proofs" from the most distant past.<sup>93, 139</sup> The Macedonian government has granted an unprecedented amounts of money for archaeological excavations<sup>95</sup> and original ancient monuments are being displayed loudly everywhere, especially in front of official government buildings. Modern buildings are being renamed after prominent figures from antiquity and monuments to celebrate them are being erected (figs. 5, 10-12). In this atmosphere of antiquity-mania, reactions from scholars have been few and far between and have mostly fallen on a deaf ear.

The modern Macedonian national myth is therefore an example of how historical myths can sometimes 'inspire' a new national myth as a response to the denial of national identity by the neighbors. Its aim is to preserve both, the national identity and the political state for which, having had it for almost half a Century, within the Yugoslav federation, the Macedonians have to defend all over again.